

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 11

Год. LXV

Вторник, 27 јануари 2009

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
231. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	2	238. Одлука за формирање на Комисија за управување со генетски модифицирани организми.....	52
232. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА.....	2	239. Одлука за формирање на Научен комитет за генетски модифицирани организми.....	53
233. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост.....	3	240. Одлука за одземање на користење – концесија на дивечот во ловиштата.....	53
234. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2009 година.....	3	241. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	53
235. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Противпожарниот сојуз на Република Македонија.....	3	242. Одлука за престанок и за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Министерството за одбрана	54
236. Одлука за распределба на средства за изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на Град Скопје	52	243. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	54
237. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за тутун – Прилеп во Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.....	52	244. Изменување на лиценца под број 19-3835/1 од 25.10.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	55
		245. Изменување на лиценца под бр. 19-493/1 од 09.02.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДОО-ЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	55

	Стр.		Стр.
246. Изменување на лиценца под број 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	55	на урбанистичките планови, а се во согласност со Просторниот план на Републиката и за начинот на изработка и чување на картираните подлоги од урбанистичките планови.....	56
247. Изменување и дополнување на лиценца под бр. 23-4839/1 од 17.11.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	55	251. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	57
248. Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за странците.....	55	252. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	57
249. Правилник за начинот на изготвување и доставување на податоци и информации потребни за изготвување на урбанистички планови.....	56	253. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	57
250. Правилник за начинот на употреба и чување на заверените урбанистички планови и урбанистички проекти за градби од значење на Републиката, утврдени со Законот за градење како градби од прва и втора категорија, за подрачја кои се вон планските опфати		254. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	58
		255. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	58
		256. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобрености за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	58
		Огласен дел	1-36

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 231.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МЕДИЦИНСКИ ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во мировната операција во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ како дел од здружениот медицински тим од земјите потписнички на САД - Јадранската повелба, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим во состав од 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (еден офицер, двајца подофицири и едно цивилно лице на служба во Армијата).

2. Единицата на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука, се испраќа за период од шест месеца, сметано од февруари 2009 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и медицинска заштита на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, како и платите и надоместоците на платите на учесниците во мировната операција ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана на Република Македонија.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-481/1
27 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

232.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА

1. За учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), подофицер за превентивна медицина, во командата на ЕУФОР во Сараево.

2. Припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука, се испраќа за период од шест месеца, сметано од февруари 2009 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата и учеството во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-482/1
27 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

233.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/07 и 32/08), по член 3, се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

Членовите на Координативно тело за интелектуална сопственост за учество во работата на седниците имаат право на месечен надомест во износ од:

- а) за раководител по 5.000 денари,
- б) за заменик раководител по 4.000 денари,
- в) за членови по 3.000 денари.

Средствата се обезбедени во Потпрограма 15 – Внатрешен пазар, ставка 425 – договорни услуги од буџетот на Министерството за економија.

Надоместоците утврдени во став 1 на член 3-а, ќе ги исплатува Министерството за економија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-159/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

234.

Врз основа на член 42 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06 и 37/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2009 година изнесува 75,3 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2009 година.

Бр. 19-257/1
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р Зоран Ставрски, с.р.

235.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРОТИВПОЖАРНИОТ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари кои се дадени во Прилог бр. 1, што е составен дел на оваа одлука.

Движните ствари од став 1 на овој член се даваат без надоместок на трајно користење на Противпожарниот сојуз на Република Македонија.

Член 2

Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупната техничка документација, ќе се изврши меѓу Дирекцијата за заштита и спасување со денот на склучувањето на Договорот и Противпожарниот сојуз на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4935/1
6 ноември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување 9972-001 - Скопје

Ред. број	Име на материјално средство	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1	Миноистражувач руски	1845-0000-0009-3	1
2	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	532
3	Маска цевна со гумено црево	2205-0000-0015-7	10
4	Филтер за вода 300/150 литри	2015-1083-8133-1	2
5	Маска заштитна М-1 средна	2205-2158-0002-8	1967
6	Прибор личен за деконтаминација ЛПД	2215-0000-0027-4	1270
7	Прибор за деконтаминација на лично оружје и облека	2215-1187-5235-8	100
8	Прибор за деконтаминација ПДАО	2215-1187-5237-1	4
9	Ветровка војничка маскирна	2110-0000-0001-0	1
10	Пантолони војнички маскирни	2110-0000-0002-2	1
11	Блуза војничка маскирна	2110-0000-0003-4	1
12	Капа војничка маскирна	2110-0000-0004-6	1
13	Кошула војничка маскирна	2110-0000-0006-0	2
14	Велосипед "Партизан"	2304-2247-0022-1	25
15	Приколка со рамка за 2 моталки - празна	2362-0000-0016-9	2
16	Приколка дрвена со 1 моталка - празна	2362-0000-0030-3	3
17	Приколка дрвена за ПП скала	2362-0000-0032-7	1
18	Бројчаник за М-63	3205-0000-0029-1	2
19	Телефон АТА 31 к	3205-0000-0123-2	1
20	Централа индукторска ИТЦ-30	3205-0000-0515-8	1
21	Централа ИТЦ-10	3205-1088-0957-8	2
22	Телефон АТА 71-01	3205-1088-1678-0	2
23	Телефон индукторски М-33	3205-3125-0334-6	19
24	Радио станица токи-воки Еи Ниш	3210-0000-0334-6	3
25	Радио примопредавател токи-воки "Белсон"	3210-0000-0324-7	5
26	Радио станица Чук РТ-20 со антена	3210-0000-0325-9	10
27	Рисивер за сателитска антена "Вецтор"	3210-0000-0956-0	1
28	Транзистор "Сансо" ИЦ 4033 РКМ	3210-3125-0072-8	4
29	Радио касетофон "Емилија" Искра 312	3210-3125-0100-9	4
30	Звучник од 10 вати	3225-0000-0070-9	4
31	Магнетофон "Аиња"	3235-1087-0003-3	1
32	Постоље за радиостаница	3259-0000-0008-0	3
33	Приклучница коаксијална	3330-0000-0001-9	50
34	Антена превозна за ЧУК	3375-0000-0049-3	14
35	Кабел за спојување на акумулатори	3380-0000-0017-7	1
36	Батерија Ни-Цд за полнење	3440-0000-0025-4	4
37	Полнач на акумулатори "Искра" Поли-1	3445-0000-0043-1	1
38	Мотка за нафрлање кабел	3460-1130-6692-3	26
39	Моталица линиска МЛ-2	3460-3316-6690-0	13
40	Лампа акумулаторска	3625-0000-0028-7	7
41	Лампа столна	3625-3472-0007-9	6

42	Свеќа лоена	3630-3472-0001-3	300
43	Меч за Томос	3860-0000-0006-3	1
44	Пила моторна за дрва "Партнер" С-55	3860-0000-0018-6	2
45	Пила моторна Томос "Хусљварна" 61	3860-0000-0028-9	1
46	Косилица рото за трева	3885-0000-0003-1	1
47	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	714
48	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	228
49	Вратоврска за старешини	4310-0000-0004-5	460
50	Крпа фротир	4310-1083-8653-0	26
51	Чевли плитки	4315-1143-1704-8	240
52	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	226
53	Чизми војнички	4315-1086-0365-1	2
54	Одело за ЦЗ	4320-0000-0051-4	557
55	Ветровка ЦЗ	4320-0000-0055-1	614
56	Јакна ПП од скај со влошка	4320-0000-0201-8	2
57	Одело работно	4320-3915-2002-5	287
58	Бунди разни	4320-3915-2008-6	32
59	Простирач пластичен од скај	4340-0000-0004-8	10
60	Опасач војнички	4350-0000-0002-5	463
61	Ремен војнички платнен	4350-0000-0019-0	1
62	Колан со прерамки платнен	4350-0000-0020-7	1
63	Ремен за пантолони	4350-3915-1174-3	637
64	Торба со прибор за пишување	4355-0000-0015-9	35
65	Ташна акт за документи	4355-0000-0026-3	5
66	Торба за опрема ЦЗ	4355-0000-0048-2	1
67	Торбица за старешини	4355-1078-5265-9	134
68	Вреќа транспортна	4355-1087-5262-4	1
69	Куфер кожен	4355-3915-1193-9	4
70	Шатор за излет	4360-0000-0021-6	1
71	Елементи за шатор /некомплетен/	4360-0000-0081-6	1
72	Хоклица	4705-1078-6435-5	28
73	Маса конференциска	4705-1078-6815-4	1
74	Маса дрвена метална	4710-1078-6536-6	55
75	Масичка полска	4710-1078-6542-1	1
76	Ормар дрвен двокрилен	4715-1078-7021-6	1
77	Витрина за прир.библ.со 3 и пов. вр.дрвени	4715-1078-7748-9	1
78	Сталажа за алат	4725-0000-0070-0	1
79	Кревет дрвен	4730-1078-1002-1	2
80	Кревет полски	4730-1080-3689-9	12
81	Сандак за архива алуминиумски	4740-0000-0018-5	28
82	Скала алуминиумска голема	4740-1078-8303-7	1
83	Жардињера	4755-0000-0005-3	2
84	Машина елек. дигитронска "Унис" Ц-1201	4805-0000-0082-7	1
85	Калкулатор со трака 57 мм	4805-0000-0123-6	1
86	Компјутер "ИБМ" ПЦ 2	4805-0000-0131-5	1
87	Скенер колор "ХП" Сцан Јет 4 ц 600/240	4805-0000-0306-3	1
88	Скенер "ХП" Сцан Јет 3200 ц	4805-0000-1031-6	1
89	Дигитрон цепен	4805-4268-0002-4	1
90	Дупчалка голема	4815-4268-0208-3	1
91	Шаблон тврд гарнитура	4820-0000-0008-2	3
92	Шестар пластичен	4820-0000-0032-9	9
93	Гарнитура циркли	4870-4268-1083-3	1

94	Упатство за начинот на пополна на силите на ЦЗ	4925-0000-0001-7	324
95	Дупчалка ел.вибр."Искра"ББ 502 Т	5405-0000-0007-1	1
96	Бормашина клип-клап комплет	5405-0000-0009-3	1
97	Пумпа електрична за вода "Север"	5805-0000-0021-1	1
98	Пумпа за вода "Томос"	5810-0000-0001-1	2
99	Греалка електрична	6015-1077-5644-7	5
100	Печка на тврдо гориво	6015-1077-6819-1	11
101	Ќумци криви /колено/	6030-1077-5629-7	24
102	Ќумци прави	6030-1077-6837-8	40
103	Леген пластичен	6753-5842-0002-0	7
104	Леген емајлиран	6753-5842-0148-6	6
105	Волтметар	6825-1077-0001-1	1
106	Штоперица	6845-1024-8699-2	1
107	Вага автоматска	6870-0000-0022-7	1
108	Вага со висинометар	6870-0000-0023-9	1
109	Барометар	6885-0000-0001-6	1
110	Метро за мерење од 50 метри	6905-0000-0008-3	1
111	Метро челично должина 3 метри	6905-6079-6087-3	5
112	Ножица кројачка	7010-0000-0015-2	2
113	Бормашина електрична	7015-0000-0002-9	1
114	Чекан за клепање коса	7045-6164-2650-6	1
115	Наковална за коса	7047-0000-0008-1	1
116	Клешта роцангла	7065-0000-0003-6	2
117	Клешта	7065-1268-0001-7	1
118	Клуч рачваст /17,24,41,46/	7077-0000-0278-0	4
119	Шрафцигер	7082-1079-7513-5	2
120	Одвртка крстаста	7082-1274-0004-1	3
121	Крамп едностран со рачка	7093-0000-0005-4	1
122	Фото албум	7205-0000-0008-3	4
123	Фотоапарат "Практица" со блиц	7205-0000-0042-3	1
124	Фотоапарат "Смена" - 6	7205-0000-0068-8	1
125	Ракавици кожни	7740-0000-0002-0	18
126	Шапка ПП	7740-0000-0056-0	70
127	Сирена мобилна МОС-55	7750-0000-0003-2	1
128	Одело азбест	7760-1143-2432-0	26
129	Апарат за притисок	7805-0000-0015-1	2
130	Ножици медицински	7810-0000-0078-9	100
131	Стол операциони	7816-1077-0135-1	2
132	Завоен материјал - стерилен	7843-0000-0006-6	1
133	Завој гипсан 5x18	7843-0000-0007-8	175
134	Комплет прибор за преврски	7843-0000-0008-0	2
135	Санитетски материјал за полнење торба	7843-0000-0009-1	50
136	Тканина хидрофилна 1/4	7843-0000-0010-8	1310
137	Тканина хидрофилна 1/2	7843-0000-0011-4	2508
138	Тканина хидрофилна 1/1	7843-0000-0012-1	1540
139	Тканина хидрофилна 8x10	7843-0000-0013-3	10
140	Завој разен - пакет	7843-0000-0029-7	1382
141	Завој прв за опекотини 600x800	7843-1078-6203-1	2
142	Завој за опекотини	7843-1078-6244-4	1585
143	Марама триаголна	7843-1080-2480-5	160
144	Вата памучна прочистена 50 гр.	7843-1080-2598-0	278
145	Завој абдоминален	7843-1080-2735-6	29

146	Завој прв индивидуален	7843-1080-2740-4	3261
147	Завој за изгоретини 600x800	7843-1080-2742-3	2
148	Торбица санитарска	7880-7011-0003-6	130
149	Торба за болничар СнК-1	7880-7011-4452-0	216
150	Ранец за медицински техничар СнК-3	7880-7011-4454-4	8
151	Торба за лекар СнК-4	7880-7011-4455-6	2
152	Завоен материјал стерилен СнК-9	7880-7011-4458-1	3
153	Комплет завоен материјал СнК-11	7880-7011-4460-6	7
154	Лекови за општа медицинска помош СнК-12	7880-7011-4461-1	2
155	Опрема за дезинфектор - хигиеничар СнК-21	7880-7011-4468-4	5
156	Инструменти основни хируршки СнК-38	7880-7011-4480-5	1
157	Столб решеткаст од 3 дела	6240-0000-0006-0	1
158	Правосмукалака “Цорона” Домино 1600	8515-0000-0098-7	1
159	Кукла за вежбање вештачко дишење	8736-0000-0001-4	1
160	Глобус школски	8745-0000-0024-7	1
161	Кинопроектор “Искра” КН-4 35 мм комплет	9130-0000-0032-1	1
162	Дијапроектор “Паксимат”	9130-0000-0037-0	4
163	Дијапроектор “Вега”	9130-0000-0038-2	1
164	Епидијаскоп голем	9130-0000-0040-0	2
165	Киноапаратура “Меопта”	9130-0000-0041-2	1
166	Кинопроектор “Сиџенс”	9130-0000-0042-4	1
167	Шаржер за слајдови	9130-0000-0043-6	5
168	Рамки за дијапроектор	9130-0000-0054-0	740
169	Држач за мрежа за пинг понг	9140-8646-0766-0	1
170	Маса за пинг понг	9140-8646-0842-1	1
171	Канта пластична од 10 литри	9520-1079-6308-0	3
172	Боца за плин	9525-0000-0011-6	1
173	Буре ПП за песок отворено	9525-0000-0031-1	8
174	Буре железно од 200 литри	9525-8782-0046-1	3

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за сангита и спасување подрачно одделение – Центар

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	806
2.	Комбинезон заштитен	2205-1039-2122-3	75
3.	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	1755
4.	Кецела гумена	2205-1088-0284-4	246
5.	Маска заштитна М1-мала	2205-2158-0001-6	14
6.	Маска заштитна М1-средна	2205-2158-0002-8	2463
7.	Цедило за заштитна маска М1	2205-2158-0004-1	114
8.	Чорапи заштитни	2205-2158-0058-2	132
9.	Прибор за деконтаминација ЛПД	2225-1136-5804-3	1975
10.	Радиостаница ук-рт-20 со антена	3210-0000-0325-9	1
11.	Телевизор мини-пика	3210-1083-0014-9	1
12.	Полнач на акумулаторска ламба	3445-0000-0103-4	6
13.	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	80
14.	Светилка рачна акумулаторска е 176	3625-1034-2965-3	35
15.	Ланец за пила 3/8 сп 73	3860-0000-0005-8	1
16.	Скали за составување	3935-0000-0013-1	1
17.	Кускија	3950-3697-0040-4	2
18.	Јаже разнo	4455-0000-0014-3	1700
19.	Јаже	4155-1076-9635-9	77
20.	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	242
21.	Кошула за цивилна заштита	4310-0000-0073-2	78
22.	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	5
23.	Чизми азбестни	4315-1082-0001-5	3
24.	Чевли со повисока сара	4315-1086-0365-1	58
25.	Чизми гумени	4315-3915-0706-3	50
26.	Ветровка за ЦЗ машка	4320-0000-0055-1	1
27.	Одело против пожарно темпекс	4320-0000-0067-8	7
28.	Одело заштитно -комплет	4320-0000-0071-7	5
29.	Капуљача азбестна	4320-1082-0003-4	1
30.	Одело неоплан	4320-1082-0004-6	13
31.	Ракавици азбестни	4320-1082-0005-8	5
32.	Бунда стражарска	4320-1283-7136-3	4
33.	Ракавици гумени	4320-3915-0858-8	340
34.	Ракавици работни кожни	4320-3915-0936-4	60
35.	Простирач војнички М-75	4340-1087-5265-3	18
36.	Чаршав креветски	4340-3915-1111-7	3
37.	Кебе војничко	4340-3915-1120-8	69
38.	Јастуг војнички	4340-3915-1141-5	3
39.	Навлака војничка за јастуг	4340-3915-1151-8	3
40.	Колан со прерамки војнички	4350-3915-1182-9	5
41.	Шаторско крило маскирно	4360-1087-5633-8	5
42.	Шатори разни	4360-3915-0020-1	7
43.	Термос од 25л	4620-4123-0016-7	42
44.	Чутура војничка стар тип	4625-4123-1084-2	32

45.	Фотелја	4705-1078-6322-3	1
46.	Столица метална со тапацир	4705-1078-6362-4	4
47.	Столица канцелариска со тапацир сед.мдт.	4705-1078-6402-1	4
48.	Ормар метален повеќекрилен	4715-0000-0051-6	1
49.	Закачалка дрвена стоечка	4755-1078-8815-8	1
50.	Закачалка за одело стоечка метална	4755-1078-8816-0	1
51.	Канта за ѓубре	4760-0000-0025-4	2
52.	Корпа за отпадоци од пвц	4760-1078-8835-9	1
53.	Хефт машина	4815-4268-0207-1	1
54.	Кофа за вода	6753-1253-7066-1	5
55.	Турпија	7025-1082-4607-2	13
56.	Чекан	7045-6164-2200-1	1
57.	Секач	7050-1079-7576-6	5
58.	Клешта комбинирана	7065-1131-7241-2	8
59.	Гарнитура рачвасти клучеви Г-41	7077-0000-0208-1	2
60.	Фазомер	7082-1079-7518-4	6
61.	Одвртка гарнитура од парчиња	7082-1274-0002-8	14
62.	Лопата	7087-6164-0097-4	95
63.	Мистрија	7092-1253-4475-8	5
64.	Копач	7093-0000-0006-6	71
65.	Алат во ташна од 40 дела за електричар	7097-0000-0033-5	7
66.	Алат водоинсталатерски	7097-0000-0042-6	6
67.	Алат столарски	7097-0000-0045-1	7
68.	Граѓа разна	7530-1077-0014-2	1,2
69.	Граѓа разна дрвена	7530-1077-0016-6	1,5
70.	Перница за спасување/скокање/со 2 вентила	7720-0000-0133-1	1
71.	Маска ППЗ	7740-1143-2510-3	12
72.	Цедило ППЗ	7740-1143-2512-7	50
73.	Спусница затворена	7750-1143-2526-8	3
74.	Ускочница ПП	7750-1143-2527-4	7
75.	Одело азбестно	7760-1143-2432-0	19
76.	Стерилизатор	7805-1293-3073-4	3
77.	Маса операциона теренска МБ-2	7816-1083-4812-9	2
78.	Комплет прибор за преврски	7843-0000-0008-0	1
79.	Завој обичен	7843-0000-0026-1	3195
80.	Тканина термофилна	7843-0000-0027-3	4635
81.	Завој за опекотини	7843-1078-6244-4	13
82.	Газа памучна стерилна ¼	7843-1080-2426-4	1000
83.	Завој прв индивидуален	7843-1080-2740-4	4608
84.	Завој за опекотини 66*80	7843-1080-2747-2	1750
85.	Завој прв абдоминални	7843-7011-5712-9	198
86.	Комплет за прва помош	7880-0000-0061-0	1
87.	Колан за ранети	7880-1077-0203-5	278
88.	Торбица санитарска	7880-7011-0003-6	665
89.	Ранец за медицински техничар СНК-3	7880-7011-4454-4	7
90.	Торба за лекар СНК-4	7880-7011-4455-6	1
91.	Комплет завоен материјал СНК-11	7880-7011-4460-6	47
92.	Лекови за општа медицинска помош СНК-12	7880-7011-4461-1	4
93.	Киселина динитро бензова	8605-0000-0011-3	5
94.	Ксилол	8605-0000-0012-5	1
95.	Тимофталин	8605-1080-0054-9	10
96.	Толуол	8605-8019-0288-3	1

97.	Аминоцетафенон	8605-8019-0512-4	50
98.	Средство за дезинфекција и дезинсекција комплет	8615-0000-0009-6	4
99.	Комплет опрема за дезинфекција-хигиена	8615-0000-0010-2	14
100.	Комплет прибор за дезинфекција на предмет	8615-0000-0012-6	3
101.	Комплет прибор дезинфекција и дезинсекција	8615-0000-0013-8	4
102.	Таблети за дезинфекција на вода од 0,15	8615-1083-3630-9	200
103.	Кинопроектор меоклуб 16	9130-1244-1346-7	1

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение-Битола

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1	Двоглед рачен 8h30	1210-1088-1573-8	1
2	Уред за прочистување на вода „Метеор„-5	2015-0000-0003-8	2
3	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	31
4	Комплет за РХБ заштита	2205-0000-0010-8	8107
5	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	265
6	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	376
7	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	2215-1136-5804-2	309
8	Прибор за деконтаминација на лич.оружје и облека	2215-1187-5235-8	20
9	Резервен комплет за хемиски детектор	2225-0000-0005-6	5
10	Телефон „ Сименс„	3205-0000-0140-2	1
11	Телевизор „ Кекец„ црно-бел	3210-0000-0029-5	3
12	Телевизор „Мојца„	3210-0000-0113-5	2
13	Телевизор -боја ЕК-66„ Европа„	3210-0000-0167-6	1
14	Транзистор	3210-0000-0176-7	3
15	Радиоуред „Зодијак„	3210-0000-0322-3	5
16	Радиоуред „Пони„	3210-0000-0323-5	8
17	Радиокасетофон	32100000-0351-5	1
18	Телевизор „Јуност„ портабл	3210-3125-0091-1	2
19	Звучник 30W	3355-0000-0029-6	1
20	Звучник за кинопроектор	3355-0000-0045-4	2
21	Антенa ТВ	3375-1083-0010-4	1
22	Торба линиска ТБ-28А	3460-0000-0007-4	5
23	Стабилизатор за ТВ	3437-1129-4227-3	1
24	Лампа акумулаторска	3625-0000-0028-7	3
25	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	120
26	Фенер петролејски	3630-3472-0687-8	6
27	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	27
28	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	40
29	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	33
30	Чевли заштитни машки	4315-3915-0003-2	135
31	Одело за цивилна заштита машко	4320-0000-0051-4	33
32	Ветровка за цивилна заштита машка	4320-0000-0055-1	20
33	Бунда стражарска	4320-1283-7136-3	1
34	Фишеклија кожна	4350-3915-1675-9	90
35	Торба за индив. комплет - празна	4355-0000-0016-0	276
36	Ташна ЦЗ	4355-0000-0025-1	55
37	Шаторско крило со конопче	4360-3915-1272-0	10

38	Решо со две рингли	4610-4123-0920-0	1
39	Чутура војничка -стар тип	4625-4123-1084-2	710
40	Завеса зелена ноќна	4750-0000-0047-2	18
41	Апарат вакум за фолии	5127-0000-0001-3	1
42	Бушилица електрична рачна „Искра,, 300W	5405-0000-0006-8	1
43	Косилка за трева моторна	5610-4892-0009-1	1
44	Калорифер	6010-5194-0013-3	1
45	Печка на нафта	6015-1077-5743-9	1
46	Потковици разни	6780-0000-0001-9	5000
47	Клинци за потковување	6780-0000-0004-4	370
48	Косилица електрична	7008-0000-0036-1	1
49	Одвртка	7082-1272-2791-4	
50	Спушталка отворена од 25 м.	7750-1143-2524-4	1
51	Носило санитетско	7880-1077-0135-3	51
52	Торбица санитетска	7880-7011-0003-6	447
53	Торба за лекар СНК-4	7880-7011-4455-6	1
54	Кинопроектор 16 мм. „Меоклоб,,	9130-1025-2402-5	2

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување-Подрачно одделение Делчево

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	230
2.	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	10
3.	Нараквици заштитни	2205-2158-0122-7	40
4.	Прскалка грбна	2215-0000-0006-7	1
5.	Телефон „Сименс“	3205-0000-0140-2	1
6.	Телефон мобилен „Сони-Ериксон „Т-290	3205-0000-1052-8	1
7.	Лампа акумулаторска	3625-0000-0028-7	3
8.	Јаже каделно 10 X 5 м.	4155-0000-0037-4	8
9.	Јаже каделно 10 X 50 м.	4155-0000-0039-8	10
10.	Чевли за ЦЗ	4315-0000-0018-0	115
11.	Ракавици работни кожни	4320-3915-0936-4	10
12.	Шатор штабни М-50	4360-0000-0045-2	1
13.	Машина сметачка електрична	4805-0000-0006-2	1
14.	Машина за пишување „Олимпија,,	4805-1083-3035-8	1
15.	Упатство за ЦЗ	4925-0000-0001-7	5
16.	Гума надворешна 6,9 X 16	6605-5842-0013-7	4
17.	Гума внатрешна 6,9X16	6605-5842-0021-6	4
18.	Завоен стерилен материјал ком.	7843-0000-0006-6	1
19.	Завој за опекотини	7843-1078-6244-4	1
20.	Торба ветеринарска	7880-0000-0021-9	5
21.	Торба санитетска ЦЗ-4	7880-0000-0025-6	60
22.	Торба за болничар СНК-1	7880-7011-4452-0	7
23.	Ранец за мед.техничар СНК-3	7880-7011-4454-4	3
24.	Кинопроектор 16 мм „Меоклуб,,	9130-1025-2402-5	1

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение – Демир Хисар

Реден број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	5
1.	Маска заштитна	2205-2158-0001-6	150
2.	Дозиметар лични ЛД-М-3	2210-1039-2116-3	50
3.	Светилка рачна Е 176	3625-1034-2965-3	9
4.	Кошула за ЦЗ	4305-0000-0040-3	60
5.	Чевли плитки	4315-1143-1704-8	16
6.	Блуза за ЦЗ	4320-0000-0052-6	130
7.	Ветровка за ЦЗ	4320-0000-0055-5	50
8.	Пантолони за ЦЗ	4320-0000-0060-5	130
9.	Одело за ЦЗ женско	4320-0000-0057-5	90
10.	Пантолони работни од чоја	4320-0000-0203-1	5
11.	Јакна П.П од скај	4320-0000-0201-8	10
12.	Машина за пишување	4805-0000-0009-8	3
13.	Марама триаголна	7843-1080-2480-5	10
14.	Завој прв индивидуален	7846-7011-5713-0	165
15.	Торбица санитетска	7880-7011-0003-6	17
16.	Правосмукалка	8515-7003-0008-6	1

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение-Гевгелија

Ред. Број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1	Гумен чамец	1441-1416-2186-5	1
2	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	1000
3	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	25
4	Маска заштитна М-1	2205-2158-0001-6	152
5	Колекција материја за деком.	2215-0000-0012-2	2
6	Комплет за заштита на луѓе со маска	2215-0000-0024-9	506
7	Прибор личен за деконтаминација	2215-1136-5804-2	1842
8	Личен комплет за заштита на граѓани	2225-0000-0012-3	720
9	Велосипед „Рог“	2304-0000-0001-0	2
10	Светилка рачна акумулаторска	3625-1034-2965-3	14
11	Скавила „Елан“	3935-0000-0019-2	2
12	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	61
13	Чизми гумени	4315-1088-1612-9	15
14	Ракавици работни кожни	4320-3915-0936-4	5
15	Машина за пишување „Олимпија“	4805-1083-3035-8	1
16	Гума надворешна 235/70x16	6605-0000-0238-3	4
17	Носила санитарски	7816-1077-0134-5	2
18	Завој прв индивидуален	7843-1080-2740-4	1544
19	Аптека прирачна	7880-0000-0004-9	36
20	Комплет потрошен материјал за опекотини	7880-0000-0028-1	2

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување, подрачно одделение - Гостивар

Ред. Број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Уред за прочистување вода „Метеор„	2015-0000-00083-8	10
2.	Комплет личен за заштита МЦ-1	2205-0000-0004-2	344
3.	Маска мала М1	2205-2158-0001-6	199
4.	Личен дозиметар	2210-1039-2116-3	24
5.	Прибор ПДПО	2215-1187-5236-3	3
6.	Прибор ШХП-2	2220-1087-7680-4	2
7.	Прибор ШХП-3	2220-1087-7681-6	1
8.	Возило патничко „лада рива „1300	2312-00000002-4	1
9.	Возило теренско „лада рива „1600	2312-0000-0006-1	1
10.	Видео рекордер ВР-87	3210-0000-0112-3	1
11.	Геофон	3250-0000-0008-1	4
12.	Светилки рачни акумулаторски	3625-1034-2965-3	13
13.	Пила моторна	3860-36150220-3	1
14.	Кошула за ЦЗ	4305-0000-0040-3	230
15.	Капа	4305-0000-0042-7	46
16.	Ветровка со кожна влошка за ЦЗ	4320-0000-0121-3	109
17.	Ташна за ЦЗ	4310-0000-0070-7	128
18.	Чевли длабоки	4315-0000-0006-4	96
19.	Одело гумено	4320-0000-0013-7	158
20.	Облека тип „Морнар„	4320-0000-0096-4	45
21.	Торбица за ЦЗ	4355-0000-0016-0	59
22.	Шаторско крило	4360-3915-1272-0	6
23.	Таблицы регистарски А-10	4415-0000-0011-6	1
24.	Таблицы регистарски К-12	4415-0000-0013-3	1
25.	Чутура за вода	4625-0000-0093-9	40
26.	Чутура за вода стар тип	4625-4123-1084-2	58
27.	Завеси	4750-1078-8662-3	16
28.	Респиратор	7740-0000-000-8-0	106
29.	Завои за опекотини	7843-0000-0016-9	3
30.	Ташна лекарска	7870-7011-6049-4	3
31.	Торбица ветеринарна	7880-0000-0021-9	4
32.	Торба санитарска	7880-7011-0003-6	29
33.	Ранец за медицински техничари	7880-7011-4454-4	1
34.	Ќебе	4340-3915-1122-1	1066

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение Карпош

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Маска заштитна М1 средна	2205-2158-0002-8	1
2.	Прибор ЛПД М-2	2215-1087-8337-1	1228
3.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД М-1	2215-1136-5804-2	50
4.	Прибор за деконтаминација на лично оруж. обл.	2215-1187-5235-8	26
5.	Опасач ТТ најлонски	3460-3316-0002-0	95
6.	Јаже за црево	4155-0000-0013-1	8
7.	Јаже разнo	4155-0000-0013-3	3
8.	Кошула за Ц.З	4605-0000-0040-3	2
9.	Капа за Ц.З	4305-0000-0042-7	1
10.	Чевли за Ц.З	4315-0000-0018-0	1
11.	Чизми азбестни	3315-1082-0001-5	1
12.	Чизми гумени	4315-3915-0706-3	89
13.	Одело за Ц.З машини	4320-0000-2051-4	1
14.	Ветровка Ц.З машинка	4320-0000-0055-1	1
15.	Одело ПП со два чивта пант. и каг.	4320-0000-0125-7	1
16.	Пантолони азбестни	4320-1082-0001-0	5
17.	Блуза азбестна	3420-1082-0002-2	10
18.	Капуљача азбестна	4320-1082-0003-4	1
19.	Ракавици азбестни	4320-1082-0005-8	5
20.	Ремен за пантолони	4350-3915-1174-3	1
21.	Торба со прибор за пишување	4355-0000-0015-9	1
22.	Торба за опрема Ц.З	4355-0000-0048-2	1
23.	Спусница затворена	7750-1143-2526-8	1
24.	Ускочница ПП	7750-1143-2527-4	1
25.	Одело азбестно	7760-1143-2432-0	83
26.	Носила санитарски на склопување	7816-1077-0135-1	671
27.	Упртач за извл. повредени и оболени	7816-1083-4901-8	95
28.	Јаже Ф-10 ММ од 5 метри	9150-0000-0002-5	36
29.	Јаже ф-20 ММ од 50 метри	9150-0000-0004-9	14
30.	Јаже Конопно Ф-18 ММ од 20 метри	9150-0000-0014-1	1
31.	Јаже Конопно ф-18 ММ од 40 метри	9150-0000-0015-3	1
32.	Јаже Конопно Ф-22 ММ од 20 метри	9150-0000-0016-5	2
33.	Јаже Конопно ф-22 ММ од 40 метри	9150-0000-0017-7	2
34.	Јаже Планинарско ф-11 ММ од 40 метри	9150-0000-0033-5	5
35.	Јаже Конопно ф-10 ММ од 15-20 метри	9150-0000-0034-7	36
36.	Јаже бело ф-15 ММ од 30 метри	9150-0000-0035-9	20
37.	Колекција материјал за деконтаминација	2215-0000-0012-2	4
38.	Јастук војнички	4340-3915-0109-4	57
39.	Кебе за болни	4340-3915-1119-1	50
40.	Навлака војничка за јастук	4340-3915-1159-8	58
41.	Торба за ИНД.комплет - празна	4355-0000-0016-0	2
42.	Шаторско крило маскирно	4360-1087-5633-8	42
43.	Машина рачна за лепење ленти	4815-1083-0005-7	3
44.	Спојка за ПП црево Ф-75	7720-0000-0097-1	40
45.	Млазница за црево против пожар. ф-75	7720-1132-8850-9	2
46.	Црево одводно ф-75	7720-1143-2571-0	330

ПРЕГЛЕД НА СОСОТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување-Подрачно одделение Кавадарци

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Бомба рачна димна БРД-М83	1345-0000-0009-4	13
2.	Нараквици заштитни	2205-2158-0095-8	18
3.	Комплет за деконтаминација на 50 луѓе	2215-0000-0004-3	47
4.	Алат кукаст	2225-0000-0020-2	4
5.	Алат за машки дел од копче	2225-0000-0021-4	4
6.	Алат за машки дел на торбица	2225-0000-00226	4
7.	Алат за петловање	2225-0000-0023-8	4
8.	Алат за копче на торба	2225-0000-0024-7	4
9.	Алат за поправка на вентил	2225-0000-0025-1	4
10.	Лежиште поклопувач бр.1	2225-0000-0026-3	3
11.	Обликувач на машки дел на копче	2225-0000-0027-5	4
12.	Обликувач на нос на вентил	2225-0000-0028-7	4
13.	Обликувач на женски дел на копче бр.11	2225-0000-0029-9	4
14.	Телефон ЕТА	3205-0000-0003-3	3
15.	Кошула ЦЗ	4305-0000-0040-3	281
16.	Капа ЦЗ	4305-0000-0042-7	602
17.	Машна ЦЗ	4310-0000-0070-7	350
18.	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	231
19.	Ветровка ЦЗ	4320-0000-0055-1	260
20.	Панталони ЦЗ	4320-0000-0060-3	382
21.	Палто ЦЗ	4320-0000-0077-0	386
22.	Јакна ПП од скај со влошка	4320-0000-0201-8	10
23.	Блуза работна ПП од чоја	4320-0000-0202-3	10
24.	Панталони работни ПП од чоја	4320-0000-0203-1	10
25.	Одело Неоплам	4320-1082-0004-6	1
26.	Комбинезон работнички	4320-1088-1859-5	95
27.	Перница за кревет	4340-1088-1606-0	15
28.	Вреќа за спиење АРМ	4340-1143-1723-9	3
29.	Ќебе војничко	4340-1284-9531-3	20
30.	Душек јоги	4340-3915-0011-9	30
31.	Чаршав креветски	4340-3915-1111-7	100
32.	Ташна ЦЗ	4355-0000-0025-1	100
33.	Ташна патна акт	4355-3915-0006-1	1
34.	Столици разни	4705-1078-1002-4	10
35.	Огледало	4755-1078-1001-7	4
36.	Упатство за пополна на ЦЗ-с.дов.	4925-0000-0001-7	5
37.	Пумпа моторна за вода	5810-0000-0002-3	2
38.	Бојлер од 50-60 л.	6020-5194-0036-5	2
39.	Штопни поцинкувани,гарнитура	6420-0000-0275-1	4
40.	Лента гумена 30/20	6630-0000-0100-4	4

41.	Лента гумена 500/30	6630-0000-0101-6	4
42.	Шајка	6718-0000-0008-8	10
43.	Шајка 3,1/60	6718-0000-0042-8	2
44.	Шајка 3,1/70	6718-0000-0043-9	2
45.	Шајка 3,1/50	6718-0000-0070-2	4
46.	Шајка 7,0/210	6718-0000-0072-6	4
47.	Шајка 2,0/40	6718-5842-0003-4	2
48.	Шајка 2,5/60	6718-5842-0347-3	2
49.	Кланфа	6720-0000-0001-3	17
50.	Чепови дрвени гарнитура	6775-0000-0246-0	4
51.	Шелни за цевки	6773-0000-0245-0	4
52.	Чекан гумен од 500гр	7045-0000-0049-6	4
53.	Притискач челичен	7060-0000-0003-0	1
54.	Стега за маса	7070-0000-0035-3	4
55.	Стега за гумена површина	7070-0000-0036-5	8
56.	Блиц за фото апарат	7125-0000-0014-0	1
57.	Моталка метална за ПП црево	7720-0000-0320-0	6
58.	Црево потисно со спојка Ф75	7720-0000-0321-2	24
59.	Шлем ПП без визир	7730-0000-0154-7	30
60.	Пумпа за вода рачна	7730-0000-0169-1	6
61.	Црево ПП Ф10мм,со млазн.	7730-0000-0170-8	6
62.	Носач метален ПП	7730-0000-0174-5	6
63.	Одело азбестно	7760-1143-2432-0	1
64.	Жица Ф 2мм	8225-0000-0040-4	3
65.	Шпиритус	8605-0000-0015-0	22
66.	Дијапроектор ТОС	9130-0000-0003-5	1
67.	Крпа за чистење	9905-1077-5647-6	216

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување – подрачно одделение Кичево

Ред. Број	Име на материјалните средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	5
1.	Сад за вода од 20 литри	20308-1080-0004-5	1
2.	Заштитни чорапи М-1	2205-0000-0001-7	70
3.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	60
4.	Комбинезон заштитен	2205-1039-2122-3	3
5.	Маска заштита	2205-1083-6849-4	65
6.	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	23
7.	Огртач заштитен ОЗ-М-68	2205-1187-5230-8	100
8.	Маска заштитна М-1 (мала)	2205-2158-0001-6	200
9.	Комбинезон заштитен ЗК - М-39Г	2205-2158-0080-6	1
10.	Нараквици заштитни	2205-2158-0095-8	20
11.	Дозиметар личен ЛД-МЗ	2210-1039-2116-3	320
12.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	2215-1136-5804-2	159
13.	Комплет за визуелно мерење појави НХ удар	2225-1088-0300-0	4
14.	Телефонска централа ТЦ-10	3205-0000-0083-5	1
15.	Телефон индукторски ПТМ-49	3205-0000-0184-0	42
16.	Токи воки	3205-1130-0051-8	4
17.	Мегафон	3250-0000-0004-4	1
18.	Светилка акумулаторска преносна	3625-0000-0052-4	2
19.	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	4
20.	Јаже	4155-1076-9635-9	2
21.	Торбица за старешини кожна	4355-3915-1214-2	1
22.	Конеч за затегање шаторско платно	4360-0000-0011-7	10
23.	Шаторско крило со конопче	4360-3915-1272-0	20
24.	Стол дрвено-метален со наслон	4705-1078-6363-6	4
25.	Столица канцелариска	4705-1078-6408-2	3
26.	Столица полска	4705-1078-6421-5	2
27.	Маса дрвена	4710-1078-6535-4	2
28.	Фотелја	4715-1078-6527-0	1

29.	Кревет полски	4730-1080-3689-9	9
30.	Теписон канцелариски 2-6м2	4750-1078-8568-0	2
31.	Корнези разни	4755-1078-1003-0	2
32.	Корпа за отпадоци ПВЦ	4760-1078-8840-2	3
33.	Упатство за пополна на ЦЗ стр.дов.0	4925-0000-0001-7	5
34.	Печка на нафта	6015-1077-5743-9	1
35.	Ќумци(криво колено)	6030-1077-5629-7	1
36.	Цевка за печка права	6030-1077-6835-4	2
37.	Црева ПП	7720-1143-2505-8	6
38.	Лопата со дршка	7720-1144-0001-9	7
39.	Напртџача ПП ЈЛ-25	7730-0000-0077-7	1
40.	Апарат ПП-ЦО2 од 10 кг.	7730-6923-0018-6	10
41.	Носила санитарски	7816-1077-0134-5	10
42.	Сандаче за прва помош	7816-1083-0001-7	2
43.	Завој прв абдоменален	7843-7011-5712-9	200
44.	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	200
45.	Торбица санитарска	7880-7011-0003-6	30
46.	Маст паркетна	8505-1077-0032-8	1
47.	Мета за гаѓање бр. 13 и 13а	8705-0000-0053-8	9
48.	Мета градна бр.5	8705-0000-0071-1	10
49.	Дија проектор	9130-1025-2369-0	1
50.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	110
51.	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	150
52.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	80
53.	Кондури женски за ЦЗ	4315-0000-0017-9	64
54.	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	60
55.	Одело за ЦЗ машки	4320-0000-0051-4	120
56.	Ветровка за ЦЗ машка	4320-0000-0055-1	120
57.	Ранец за ЦЗ	4355-0000-0021-4	35
58.	Чизми заштитни	2205-1088-0287-3	10

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение -Кочани

Редб рој	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Наметка заштита	2205-1083-5908-0	148
2.	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	103
3.	Кецела заштитна	2205-1088-0283-2	358
4.	Маска заштитна М-1-мала	2205-2158-0001-6	645
5.	Комбинезон заштитни	2205-2158-0079-1	40
6.	Нараквици заштитни	2205-2158-0095-8	151
7.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	2215-1136-5804-2	476
8.	Прибор за деконтаминација на лично оружје и облека	2215-1187-5235-8	90
9.	Теренско возило ЦИП - УАЗ 469	2316-2247-0529-1	1
10.	Камион тип М 35 А	2325-0000-0043-5	1
11.	Ремен електричарски	3460-1079-2379-9	1
12.	Качувалки линиски	3460-1079-6667-1	1
13.	Лампа преносна Е-298/А	3625-0000-0001-9	5
14.	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	14
15.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	369
16.	Марама женска за цивилна заштита	4305-0000-0041-5	112
17.	Капа за цивилна заштита	4305-0000-0042-7	201
18.	Кабаница за дожд СМБ	4305-3915-0173-4	14
19.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	348
20.	Кондури женски за цивилна заштита	4315-0000-0017-9	95
21.	Чевли за цивилна заштита	4315-0000-0018-0	113
22.	Чизми гумени	4315-1088-1612-9	65
23.	Блуза за цивилна заштита	4320-0000-0052-6	338
24.	Ветровка за цивилна заштита машка	4320-0000-0055-1	332
25.	Панталони за цивилна заштита	4320-0000-0060-5	325
26.	Бунда кратка машка	4335-3915-1335-1	8
27.	Вреќа за спиење тип АРМ	4340-1143-1723-9	15
28.	Ранец за цивилна заштита	4335-0000-0021-4	62
29.	Шаторско крило без коноп	4360-0000-0065-8	47
30.	Прибор за јадење М-69 (НЛБ)	4625-1080-0153-1	10
31.	Порција и чутура војничка	4625-1080-0179-8	9
32.	Бокал за вода стаклен	4625-1080-0959-1	2
33.	Сервис за кафе	4625-4123-0004-6	4
34.	Ѓезве за кафе	4625-4123-0007-1	2
35.	Чутура војничка стар тип	4625-4123-1084-2	97
36.	Закачалка дрвена стоечка	4755-1078-8815-8	1
37.	Сандак за архива метален	4860-0000-0002-5	1
38.	Торба ветеринарска	5115-4492-0002-6	14
39.	Лупа обична	6850-1080-0001-7	1
40.	Фото апарат „Киев„	7205-1083-0634-1	1
41.	Блиц за фото апарат	7215-0000-0014-0	1

42.	Спусница затворена од 25м	7720-0000-0094-6	1
43.	Ускочница	7720-0000-0096-1	4
44.	Метланица	7720-1144-4117-4	2
45.	Прибор за (инструме.) за општа медицина	7810-0000-0066-2	3
46.	Завој за опекотини	7843-1078-6244-4	6
47.	Завој за опекотини 40x60	7843-1080-2746-0	47
48.	Завој за опекотини 60x80	7843-1080-2747-2	37
49.	Завој први абдоминални	7843-7011-5712-9	40
50.	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	550
51.	Торба санитарска ЦЗ-4	7880-0000-0025-6	40
52.	Торбица за болничар ЦЗ-8	7880-0000-0040-2	20
53.	Носило санитарско	7880-1077-0135-3	96
54.	Ранец за медицински техничар	7880-7011-4454-4	2
55.	Комплетен завоен материјал СНК- 11	7880-7011-4460-6	6

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение - Кратово

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1	Фенер петролејски	3630-3472-0687-8	2
2	Кошула за ЦЗ	4305-0000-0040-3	33
3	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-3	40
4	Машна за ЦЗ	4310-0000-0070-7	40
5	Чевли плитки	4315-1143-1704-8	70
6	Одело за ЦЗ	4320-0000-0051-4	33
7	Ветровка за ЦЗ	4320-0000-0055-1	22
8	Бунди разни	4320-3915-2008-6	1
9	Торба за инд.комплет	4355-0000-0016-0	3
10	Торбица за старешини скај	4355-3915-0011-5	6
11	Одело азбестно	7760-1143-2432-0	3
12	Акумулатор за радиостаница	3445-0000-0100-9	10

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение-Крива Паланка

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	42
2	Ветровка женска за цивилна заштита	4320-0000-0054-8	95
3	Одело за цивилна заштита	4320-0000-0051-4	170
4	Кошула	4305-0000-0040-3	298
5	Капа	4305-0000-0042-7	215
6	Панталони за цивилна заштита	4320-0000-0060-5	17
7	Блуза за цивилна заштита	4320-0000-0052-6	27
8	Машна	4310-0000-0070-7	66
9	Заштитна маска М1 мала	2205-2158-0001-6	379
10	Заштитна маска М1 средна	2205-2158-0002-8	4
11	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	2215-1136-5804-2	519
12	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	207
13	Бунди	4320-3915-2008-6	13
14	Чизми гумени	4315-1088-1612-9	77
15	Ракавици кожни	4320-3915-0936-4	9
16	Ранец ЦЗ	4355-3915-1209-9	43
17	Респиратор за прав ИФ	2205-0000-0017-0	57
18	Ракавици заштитни М-3	2205-1039-2120-7	137
19	Чорапи заштитни М-1	2205-1083-5019-2	101
20	Кеџела гумена	2205-1088-0284-4	1
21	Огртач заштитен ОЗ-М68	2205-1187-5230-8	436
22	Дозиметар командни ДК-500	2210-1149-2087-4	4
23	Теренско возило „Дип-Уаз „469 Р.Б.ТО-4-19	2316-2247-0529-1	1
24	Лампа акумулаторска „вастерналукса,, ИА/НЦ4	3625-0000-0021-4	1
25	Кондури женски	4315-1082-9289-2	51
26	Чевли заштитни	4315-3915-0003-2	63
27	Ветровка за цивилна заштита	4320-0000-0055-1	146
28	Одело женско за цивилна заштита	4320-0000-0057-5	126

29	Панталони женски за цивилна заштита	4320-0000-0061-7	19
30	Блуза женска за цивилна заштита	4320-0000-0062-9	26
31	Одело ПП чојано	4320-0000-0080-0	1
32	Одело работничко механичарско	4320-1077-5664-8	1
33	Мантил диолен	4320-3915-0833-5	1
34	Бунди разни	4320-3915-2008-6	16
35	Мантил санитетски	4325-3915-1002-6	5
36	Каиш војнички	4350-1082-9709-4	22
37	Шлем против пожарен	7730-0000-0096-0	6
38	Ракавици од азбест	7740-0000-0009-2	2
39	Блуза азбестна	7740-0000-0015-8	2
40	Капуљача азбестна	7740-0000-0015-8	2
41	Чизми азбестни	7740-0000-0016-5	2
42	Пинцета хируршка дол.13см	7810-0000-0004-2	6
43	Пинцета хируршка	7810-0000-0031-5	8
44	Ножици хируршки криви	7810-0000-0033-9	3
45	Ножици хируршки прави	7810-7011-0409-5	3
46	Удлага по крамер дол.150 цм ширина 10 цм	7810-7011-8599-6	3
47	Торбица санитетска за прва помош	7816-1077-0004-8	37
48	Носила санитетски	7816-1077-0134-5	19
49	Завој за опекотини стерилизиран 75x45	7843-0000-0014-5	50
50	Завој материјал (комплет)	7843-0000-0015-7	4
51	Завој за изгоретини 600x800	7843-1080-2742-3	40
52	Завој за опекотини 40x60	7843-1080-2746-0	34
53	Завој за опекотини 60x80	7843-1080-2747-2	6
54	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	809
55	Ракавици гумени	7850-0000-0045-9	10
56	Ташна лекарска	7870-7011-6049-4	4
57	Торба ветеринарска	7880-0000-0021-9	2
58	Торба санитетска ЦЗ-4	7880-0000-0025-6	4

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување -Подрачно одделение Куманово

Ред. бр.	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Апарат изолационен,,Медиј,,	1487-0000-0008-6	4
2.	Апарат изолационен	1487-0000-0009-8	1
3.	Уред за дишење,,Векер,,	1487-1416-0007-0	2
4.	Боца за кислород нуркачка	1487-1416-0009-4	2
5.	Миноистражувач МИ-1/м	1845-1087-5729-4	2
6.	Сад за вода од 20 лит.	2030-1080-0004-5	1
7.	Кутија отровна димна школска -,,кодш,,	2135-0000-0003-1	2
8.	Чизми за деконтаминација	2205-0000-0024-8	400
9.	Очила заштитни РХБ	2205-0000-0032-7	56
10.	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	200
11.	Кецела заштитна	2205-1088-0283-2	10
12.	Станица за деконтаминација	2215-0000-0011-0	1
13.	ЧЛД-читач на личен дозиметар	2210-1039-2017-1	5
14.	Дозиметар личенЛД-МЗ	2210-1039-2116-3	235
15.	Дозиметар команден ДК-500	2210-1149-2087-4	35
16.	Полнач за дозиметар команден	2210-1149-2090-4	1
17.	Детектор хемиски ХД-М1	2210-1187-5233-9	26
18.	Детектор радиолошки	2210-2158-0129-5	14
19.	Прибор за деконтаминација на оболени	2215-0000-0017-1	1
20.	Прибор за деконтаминација на оружје	2215-1187-5235-8	51
21.	Рачунар радиолошки	2225-1086-3495-0	3
22.	Рачунар хемиски	2225-1086-3496-2	2
23.	Рачунар на дејство на нуклеарен експлозив	2225-1086-3497-4	2
24.	Телефон,,ЕТА,,-85-04Т,,	3205-0000-0095-1	4
25.	Телефон индукторски М-33	3205-3125-0334-6	23
26.	Радио,,Селена,,	3210-0000-0405-7	1
27.	Радио уред,,РУБ-2Б,,	3210-3125-0014-5	15
28.	Светилка рачна акумул.	3625-1034-2965-3	9
29.	Јаже конопно разно	4155-0000-0042-8	2

30.	Јаже	4155-1076-9635-9	52
31.	Блуза работна ПП-чоја	4320-0000-0202-3	4
32.	Панталони работни ПП-чоја	4320-0000-0203-1	4
33.	Вреќа за спиење тип АРМ	4340-1723-1723-9	2
34.	Ќебе обично	4340-3915-1121-4	3
35.	Шлем ПП-алуминиум	4345-0000-0011-0	74
36.	Ранец Ц-3	4355-0000-0021-4	50
37.	Чутура војничка стар тип	4625-4123-1084-2	129
38.	Машина за пишување СГ-39	4805-0000-0294-0	1
39.	Машина за пишување,, Унисис,,	4805-1144-6167-4	1
40.	Ножици канцелариски	4815-4268-6203-1	1
41.	Торба ветеринарска	5115-4492-0002-6	5
42.	Гребло	5630-1138-9410-4	1
43.	Греалка електрична	6015-0000-0002-7	1
44.	Лет лампа	7057-1083-0003-9	1
45.	Спустач затворен 30М	7720-0000-0110-0	2
46.	Шлем противпожарен алуминиум	7730-0000-0096-0	20
47.	Апарат ПП-15-брентача	7730-1132-8932-1	2
48.	Ќебе памук 200x200	7740-0000-0025-0	5
49.	Апарат изолационен едночасовен	7740-1132-8938-3	2
50.	Завој комплет за опекотини	7843-0000-0016-9	6
51.	Завој тип-I	7843-0000-0018-2	300
52.	Завој за изгореници	7843-0000-0024-8	70
53.	Калико завој	7843-0000-0028-5	1000
54.	Газа памучна стерилна 1/4	7843-1080-2426-4	700
55.	Газа памучна 1/2м2	7843-1080-2427-6	2000
56.	Газа памучна 1м2	7843-1080-2428-8	480
57.	Вата памучна 50гр.	7843-1080-2598-0	70
58.	Вата памучна 500 гр.	7843-1080-2601-7	8
59.	Завој еластичен 8см.	7843-1080-2631-5	110
60.	Завој калико 5x5м	7843-1080-2698-4	2000
61.	Завој мул. сечен раб 10x10m	7843-1080-2718-6	360
62.	Завој абдоменален	7843-1080-2735-6	6
63.	Завој прв абдоменален	7843-7011-5712-9	490
64.	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	1000
65.	Тубус	7850-1275-1254-6	2
66.	Платно од гума	7850-7012-5233-7	2

67.	Носило санитарско	7880-1077-0135-3	6
68.	Торба санитарска	7880-7011-0003-6	225
69.	Ветеринарски комплет	7880-7011-2169-6	1
70.	Ранец за медицински техничар	7880-7011-4454-4	3
71.	Комплет завоен материјал СНК-11	7880-7011-4460-6	7
72.	Видео топ	9130-0000-0063-1	1
73.	Канти за вода бронза	9520-1079-0006-9	3
74.	Канта пластична 10 лит.	9520-1079-6308-8	1
75.	Канта пластична 20л.	9520-1079-6310-9	2
76.	Кофа пласт. За вода	9525-0000-0002-5	2
77.	Буре метал 200 лит.	9525-8782-0048-5	1
78.	Комлет шминкер.за лешеви	9910-0000-0002-6	1
79.	Акумулатор 12 волта 55 а Н	3445-1082-8655-6	1

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување - подрачно одделение - Македонски Брод

Ред. Број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Ракавици заштитни М-3	2205-1039-2120-7	1
2.	Маска заштитна М1-мала	2205-2158-0001-6	16
3.	Прибор за деконтаминација ПДАО	2215-1187-5237-1	18
4.	Теретно возило Цип-, УАЗ,, 469 РБ ТО4-109	2316-2247-0529-1	1
5.	Телефон мобилен, Сони-ериксон,, -290	3205-0000-1052-8	1
6.	Централа индукторска ИТЦ-10	3205-1088-1562-3	1
7.	Радиокасетофон „Емина,, ПМ312	3210-0000-0061-1	1
8.	Калем за кабел	3380-1131-7149-4	1
9.	Акумулатор 12В 55 АЧ	3445-1082-8655-6	1
10.	Кабел полски телефонски ПТК-56	3450-3316-1403-0	4000
11.	Моталица преносна стар тип	3460-1087-0005-8	1
12.	Пила моторна „Стил,,	3860-0000-0011-3	1
13.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	106
14.	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	75
15.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	85
16.	Чизми гумени рибарски високи	4315-0000-0002-7	2
17.	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	117
18.	Одела за ЦЗ	4320-0000-0051-4	170
19.	Ветровка за ЦЗ	4320-0000-0055-1	60
20.	Торбица за прибор за јадење М-69	4355-1080-0179-5	2
21.	Табличка регистарска К-12	441 -0000-0013-3	1
22.	Звезда петокрака за капа	4420-3986-0418-6	342
23.	Звездици за означување на чин	4420-3986-0428-6	417
24.	Лажица за јадење	4620-4123-0257-7	21
25.	Чутура војничка стар тип	4625-4123-1084-2	10
26.	Вилушка за јадење	4625-4123-1333-8	21
27.	Двосед	4705-1078-1008-5	1
28.	Завеси прозирни	4750-1078-1012-6	99
29.	Упатство за пополна на ЦЗ	4925-0000-0001-7	5
30.	Дупчалка електрична рачна БУ 2-160	5405-0000-0004-7	1
31.	Пумпа моторна за вода „Хонда,,	5810-0000-0004-7	1
32.	Радијатор електрични високи	6010-5194-0015-7	1
33.	Саат сиден	6845-0000-0003-6	1
34.	Фотоапарат „Ломо,,	7205-0000-0044-7	1
35.	Наставно филмувани материјали	7225-0000-0018-8	18
36.	Торбица санитарска	7880-7011-0003-6	3
37.	Кинопроектор 16мм „Меоклуб,,	9130-1025-2402-5	1

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување - Подрачно одделение Охрид

Ред. Број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Машина за електрично палење на мини 300	1850-1334-0049-0	1
2.	Цедило за заштитна маска (некомплетно)	2205-0000-0005-4	27
3.	Детектор радиолошки РИК Т-9	2210-1136-2158-9	1
4.	Детектор радиолошки ДР-М1	2210-2158-0131-3	3
5.	Лара -10	2210-0000-0020-6	1
6.	Телефон индукторски М-33	3205-3125-0334-6	23
7.	Радио уред РУП - 1	3210-1028-0640-0	4
8.	Комплет преносен РУ-2/2	3210-1083-0020-4	2
9.	Радиостаница мобилна „макфон 21,, М2Б 10/12	3210-1083-0036-8	3
10.	Чевли војнички	4315-3915-0682-4	30
11.	Торба ветеринарска	7880-0000-0021-9	1
12.	Прибор личен за ветеринар	7880-0000-0029-3	1
13.	Торба за болничар СНК-1	7880-7011-4452-0	223
14.	Ранец за медицински техничар СНК-3	7880-7011-4454-4	2
15.	Кинопроектор „Меоклуб,,16 мм	9130-1244-1346-7	2
16.	Напртјача ПП ЛЛ-25	7730-0000-0077-7	2
17.	Машина за пишување електрична „Олимпија,,	4805-0000-0216-2	1
18.	Детектор хемиски ХД М-11Б	2210-1149-4320-5	22
19.	Прибор ЛПД М-2	2215-1087-8337-1	1.483
20.	Завој стерилен материјал-комплет	7843-0000-0006-6	5
21.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	13

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение Прилеп

Реден број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Маска детска МД-1	2205-0000-0021-2	92
2.	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	41
3.	Маска заштитна М1-мала	2205-2158-0001-6	350
4.	Маска заштитна М1-средна	2205-5158-0002-8	141
5.	Торбица за заштитна маска	2205-2158-0008-9	88
6.	Централа телефонска ТПЦИ-10	3205-0000-0070-7	1
7.	Централа „Сименс,, 10 броја	3205-0000-0128-1	1
8.	Телефон индукторски М-48	3205-0000-0174-8	15
9.	Централа индукторска ИТЦ-10	3205-1088-1562-3	1
10.	Телепринтер Т-100	3205-1130-6699-2	1
11.	Телефон индукторски М-33	3205-3125-0334-6	1
12.	Радиостаница ФТ-110 Б	3210-0000-0373-9	1
13.	Радио приемник „Горн,,	3210-0000-0471-9	1
14.	Радиостаница М-205/06	3210-1083-0034-4	4
15.	Радиоуред „Руп,, -12	3210-1130-6759-0	5
16.	Приемник ФРГ-7	3210-3125-0044-3	2
17.	Телевизор колор „Еи,, Ниш	3210-3125-0078-9	1
18.	Радиотранзистор	3210-3125-0114-9	1
19.	Утикач (адаптер за телевизор)	3330-0000-0056-1	1
20.	Звучник ЗВ-1	3355-1027-9885-4	1
21.	Антенa	3375-3212-9016-7	2
22.	Кабел коаксијален	3380-1087-0020-4	1
23.	Орман енергетски ЕОК-1	3420-0000-0017-3	4
24.	Скретница ТВ-КФ-4	3435-0000-0052-1	1
25.	Стабилизатор	3437-1129-4227-3	1
26.	Акумулатор 12В 70 АЧ	3445-1082-8659-3	1
27.	Алат електричарски	3460-1130-0003-1	1
28.	Светилка „Јодилукс,,	3615-0000-0043-2	5
29.	Лампа акумулаторска „Астерналуксма,,- ИЦ 4	3625-0000-0021-4	13
30.	Фенер петролески	3630-3472-0687-8	21
31.	Пила моторна „Томос,, -650	3860-1083-2528-1	5
32.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	150
33.	Капа за цивилна заштита	4305-0000-0042-7	341
34.	Блуза војничка М-77	4305-1244-0670-3	3
35.	Капа војничка М-77	4305-1244-0715-6	137
36.	Крпа фротир	4310-1083-8653-0	38
37.	Чизми гумени рибарски високи	4315-0000-0002-7	2
38.	Ветровка за ЦЗ машка	4320-0000-0055-1	100
39.	Одело работно СМБ	4320-0000-0074-5	131
40.	Комбинезон работнички стар	4320-0000-0075-7	81
41.	Ракавици гумени	4320-3915-0858-8	1
42.	Марама женска	4320-3915-1328-8	10
43.	Чевли за цивилна заштита машки	4335-0000-0018-2	383
44.	Одело машко	4335-0000-0051-0	112
45.	Чаршав прекривач свечен	4340-0000-0024-3	3
46.	Чаршав од дамаст	4340-3915-0005-3	1
47.	Чаршав за маса	4340-3915-0013-2	5
48.	Ќебе војничко	4340-3915-0014-4	34
49.	Ранец за цивилна заштита	4355-0000-0022-6	32

50.	Торбица војничка	4355-1088-1587-7	17
51.	Ранец војнички СМБ	4355-3915-1202-6	13
52.	Торбица војничка СМБ	4355-3915-1215-4	17
53.	Чутура војничка стар тип	4625-4123-1084-2	319
54.	Столица канцелариска со тап. сед.мет.МДТТ	4705-1078-6402-1	2
55.	Столица работна	4705-1078-6458-6	2
56.	Сталажа дрвена метална 3 етажна	4725-0000-0012-8	9
57.	Сталажа дрвена со три реда	4725-0000-0076-1	3
58.	Сталажа дрвена со два реда	4725-0000-0077-3	3
59.	Слика „Могилата,,	4755-0000-0217-7	1
60.	Огледало	4755-1078-1001-7	1
61.	Машина за пишување „Унис,, ТБМ Бисер 35/33	4805-0000-0076-1	2
62.	Упатство за нас. на попол. нац.З.стр.дов.	4925-0000-0001-7	5
63.	Лопата	7087-6164-0097-4	15
64.	Вангла сидарска	7092-1253-0002-0	1
65.	Крамп едностран со рачка	7093-0000-0005-4	3
66.	Шапка ПП	7740-0000-0056-0	15
67.	Носила санитарски	7816-1077-0134-5	3
68.	Завој за опекотини стерилизиран 75x45	7843-0000-0014-5	630
69.	Завој прв за опекотини 600x800 мм	7843-1078-6203-1	150
70.	Повеска за запирање на крварење	7843-1080-2553-0	396
71.	Завој абдоминален	7843-1080-2735-6	361
72.	Завој прв индивидуален	7843-1080-2740-4	2507
73.	Завој прв за опекотина 40X60	7843-1080-2746-0	160
74.	Завој прв за опекотини 60X80	7843-1080-2747-2	87
75.	Комплет санитарски СнК-9	7880-7011-4467-2	6
76.	Капорит (пластично буре) од 50 кг	8615-0000-0014-5	1
77.	Ротопроектор со 5 слики	9130-0000-0048-5	1

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение –Пробиштип

Ред број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Копличина
1	2	3	4
1.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	13
2.	Огртач заштитен 03-М68	2205-1187-5230-8	181
3.	Маска заштитна М-1 мала	2205-2158-0001-6	506
4.	Чорапи заштитни	2205-2158-0058-2	50
5.	Дозиметар личен ЛД-М3	2210 1039-2116-3	64
6.	Детектор радиолошки	2210-2158-0129-5	5
7.	Прибор личен за деконтаминац. ЛПД-М1	2215-1136-5804-2	96
8.	Телефон обичен	3205-0000-0001-1	3
9.	Радио уред „Пони,,	3210-0000-0323-5	4
10.	Лампа „Елукс,, ПРМ-105/СЛ	3625-0000-0023-8	1
11.	Лампа за газје	3625-3472-0714-1	1
12.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	68
13.	Капа за цивилна заштита	4305-0000-0042-7	68
14.	Ветровка војничка М-77	4305-1244-0722-7	62
15.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	435
16.	Чевли за цивилна заштита	4315-0000-0018-0	69
17.	Чизми гумени машки големи	4315-0000-0022-2	15
18.	Одело за цивилна заштита машко	4320-0000-0051-4	53
19.	Одело работно СМБ	4320-0000-0074-5	10
20.	Марама женска	4320-3915-1328-8	23
21.	Торба за инт.комплет-празна	4355-0000-0016-0	13
22.	Торба за старешини кожна	4355-3915-1214-2	1
23.	Шаторско крило со конопче	4360-3915-1272-0	10
24.	Упаство за нас.на попол.на ЦЗ	4925-0000-0001-7	5
25.	Греалка „Искра,, -ТТА тип ГЦВ-1400	6010-0000-0086-0	1
26.	Канта прскалка	6753-0000-0008-6	10
27.	Ракавици од азбестни	7740-0000-0009-2	3
28.	Капуљача азбестни	7740-0000-0015-8	3
29.	Чизми азбестни	7740-0000-0016-5	1
30.	Понјава азбестна	7740-1132-8941-3	2
31.	Одело азбестно	7760-1143-2432-0	3
32.	Кинопроектор „Искра,, ОП-2	9130-0000-0078-3	1
33.	Карта географска СФРЈ	8745-1085-1001-7	1
34.	Завој за опекотини стерилизиран 75x45	7843-0000-0014-5	30
35.	Завој прв абдоминален	7843-7011-5712-9	50
36.	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	250
37.	Аптека прирачна	7880-0000-0004-9	35

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување- Подрачно одделение – Радовиш

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Брентача Т-15	7730-0000- 0078-9	4
2.	Одело азбестно ПП	7730-0000-0093-5	12
3.	Ракавици од азбест	7740-0000-0009-2	12
4.	Чизми азбестни	7740-0000-0016-5	11
5.	Качулка азбестна	7740-0000-0029-8	12
6.	Завој први индивидуален	7843-7011-5713-0	250
7.	Кабаница заштитна (одело)	2205-0000-0022-4	6
8.	Маска заштитна М1-мала	2205-2158-0001-6	85
9.	Дозиметар лични ЛД-МЗ	2210-1039-2116-3	40
10.	Детектор хемиски ХД-М11Б	2210-1149-4320-5	1
11.	Прибор личен за деконтаминација	2215-0000-0027-4	9
12.	Телефон М-63	3205-1130-6718-2	3
13.	Радио уред РУП-2Б	3210-1028-0641-2	2
14.	Примопредавател РТ 20 - ТЦ6	3210-1087-6238-8	1
15.	Радио уред РУП-12	3210-1130-7659-0	1
16.	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	5
17.	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	31
18.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	8
19.	Кошула за цивилна заштита	4310-0000-0073-2	21
20.	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	75
21.	Чизми гумени	4315-1088-1612-9	81
22.	Ветровка за цивилна заштита	4320-0000-0055-1	4
23.	Панталони за цивилна заштита	4320-0000-0060-5	4
24.	Палто ЦЗ	4320-0000-0077-0	4
25.	Ранец за цивилна заштита	4355-0000-0021-4	8
26.	Бојлер од 10 л.	6020-1077-6827-4	1
27.	ПП спремиште тип ТО	6131-1083-6195-0	1
28.	Црево пластично	6630-0000-0022-9	25
29.	Црево за вода	6630-0000-0026-7	15

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение-Ресен

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Сад за вода од 20 литри	2030- 1080-0004- 5	1
2.	Прибор ЛПД М-2	2215- 1087- 8337- 1	86
3.	Инектор „Ауто,,	2225- 0000- 0009- 3	5
4.	Телефон Мобилен „Ериксон,, 290	3205- 0000- 1052- 8	1
5.	Телевизор црно-бел	3210- 0000- 0015- 5	1
6.	ТВ антена	3375- 1083- 0010- 4	2
7.	ПП- шлем	4345- 3915- 1156- 2	10
8.	Цевка со 5 славини	4740- 1078- 1013- 7	1
9.	Корпа за отпадоци	4760- 1078- 8841- 4	6
10.	Гаража монтажна метална	6240- 1087- 0001- 3	1
11.	ПП сандак за песок	7720- 1144- 0005- 6	4
12.	Брентача Т-15	7730- 0000- 0078- 9	2
13.	Апарат Б-25 „Напртњачи,,	7730- 6923- 0005- 8	1
14.	ПП апарат С-6	7730- 6923- 0007- 1	1
15.	Наочари заштитни	7740- 0000- 0006- 7	6
16.	Комбинезон заштитен	7740- 0000- 0034- 1	6
17.	Крамерови шини	7810- 0000- 0068- 6	77
18.	Носило санитарско	7816- 1077- 0134- 5	1
19.	Опртач за извлекување ранети	7816- 1077- 0203- 3	2
20.	Тобра санитарска- комплет	7880- 0000- 0023- 2	5
21.	Торба за лекар СНК- 4	7880- 7011- 4455- 6	4
22.	Аспиратор	8515- 0000- 0033- 1	4
23.	Чизми гумени заштитни	2205- 1088- 0286- 8	4
24.	Чевли ЦЗ	4315- 0000- 0018- 0	42
25.	Ранец ЦЗ	4355- 0000- 0021- 4	2
26.	Пепелници стоечки	4760- 1078- 8843- 8	9
27.	Хевт-машина	4815- 4268- 0207- 1	1

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение -Свети Николе

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Уред за прочистување на вода „Метеор-5„	2015-0000-0003-8	15
2.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	473
3.	Маска заштитна мала М-1	2205-2158-0001-6	105
4.	Комплет за дезинфекција и декон. на луѓе-50	2215-0000-0004-3	4
5.	Комплет за деконтамин. на семејни згради	2215-0000-0026-2	2
6.	Ламба акумулаторска „Задар„ Е-298А	3625-0000-0027-5	1
7.	Фенер петролејски	3630-3472-0687-8	13
8.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	240
9.	Марама женска за цивилна заштита	4305-0000-0041-5	18
10.	Капа за цивилна заштита	4305-0000-0042-7	364
11.	Кошула за цивилна заштита-женска	4305-0000-0043-9	71
12.	Кабаница за дожд СМБ	4305-3915-0173-4	11
13.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	274
14.	Гумени чизми рибарски високи	4315-0000-0002-7	4
15.	Чевли за цивилна заштита	4315-0000-0018-0	356
16.	Чизми гумени	4315-1088-1612-9	10
17.	Одело за цивилна заштита машко	4320-0000-0051-4	227
18.	Ветровка за цивилна заштита женска	4320-0000-0054-8	105
19.	Ветровка за цивилна заштита машко	4320-0000-0055-1	231
20.	Одело за цивилна заштита женска	4320-0000-0057-5	95
21.	Ракавици работни кожни	4320-3915-0936-4	5
22.	Торбица за доверливи документи	4355-0000-0043-3	2
23.	Сервис за кафе	4625-4123-0004-6	1
24.	Машина за пишување „Унис„ ТБМ Бисер 35/33	4805-0000-0076-1	1
25.	Хефт машина	4815-4268-0207-1	1
26.	Упатство за нас.на пополна на ЦЗ ст.дов	4925-0000-0001-7	5
27.	Пумпа за вода електрична	5810-0000-0017-5	1
28.	Потковици разни	6780-0000-0001-9	1500
29.	Лопата	7087-6164-0097-4	1
30.	Ашов ковани	7087-6164-2759-1	2
31.	Ускочница	7720-0000-0096-1	1
32.	Спусница отворена од 25 м	7720-0000-0101-8	1
33.	Напртњача ПП Л-25	7730-0000-0077-7	2
34.	Метла метална ПП	7730-0000-0099-6	5
35.	Завој разен(пакет)	7843-0000-0029-7	3
36.	Носило санитарско	78801077-0135-3	22
37.	Ранец за медицински техничар СНК-3	7880-7011-4454-7	2
38.	Дијапроектор АП-200	9130-0000-0021-7	1
39.	Кинопроектор 16м „Меоклуб„	9130-1025-2402-5	1

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение -Штип

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Двоглед рачен	1210-1088-1573-8	2
2.	Ракавици заштитни М-3	2205-1039-2120-7	270
3.	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	715
4.	Чизми заштитни	2205-1088-0287-3	46
5.	Маска заштитна	2205-2158-0001-6	813
6.	Кецела заштитна ЗК-М2 Б-1	2205-2158-0089-2	190
7.	Дозиметар лични ЛД М3	2210-1039-2116-3	1113
8.	Прскалка грбна	2215-0000-0006-7	5
9.	Прскалка М-3	2215-0000-0022-5	2
10.	Комплет на заштита на луѓе	2215-0000-0024-9	349
11.	Прибор ЛПД М-2	2215-1087-8337-1	932
12.	Комплет на материјал за деконтами. школски	2220-0000-0002-5	1
13.	Рачунар хемиски РХ	2225-1086-3496-2	3
14.	Рачунар за дејства „ну„ експлозив	2225-1086-3497-4	3
15.	Камион тип М35А	2325-0000-0043-5	1
16.	Централа телефонска ТЛЦИ.10	3205-0000-0070-7	2
17.	Телефон АТА 71-01	3205-1088-1678-0	1
18.	Планшета за следење воз ситуац.	1220-1234-0066-7	1
19.	Радио уред мобилен УКБ	3210-0000-0304-1	12
20.	Кабел ПТК-56	3380-1131-7148-2	6000 м
21.	Агрегат 5Кв	3405-1083-0000-6	1
22.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	494
23.	Капа за цивилна заштита	4305-0000-0042-7	580
24.	Чевли за цивилна заштита	4315-0000-0018-0	58
25.	Ремен електричарски	3460-1079-2379-9	4
26.	Качувалки линиски	3460-1079-6667-1	4
27.	Лампа акумулаторска „Јодиолукс„ 12403	3625-0000-0020-2	20
28.	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	25
29.	Пила моторна „Томос„ -650	3860-1083-2528-1	1
30.	Капа војничка СМБ М77	4305-1244-0714-8	33
31.	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	685
32.	Одело за цивилна заштита	4320-0000-0051-4	543
33.	Ветровка за цивилна заштита	4320-0000-0055-1	552
34.	Комбилизон заштитен гумен	4320-0000-0085-2	58
35.	Јакна ПП од скај со влошка	4320-0000-0201-8	10
36.	Вреќа за спиење АРМ	4340-1143-1723-9	33
37.	Колан официрски	4350-0000-0004-9	22
38.	Упртач за опасач офицерски	4350-0000-0007-4	22
39.	Опасач ПП	4350-3715-0001-7	50

40.	Колан со прерамки војнички	4350-3915-1182-9	1
41.	Торба со прибор за пишување	4355-0000-0015-9	5
42.	Ранец за цивилна заштита	4355-0000-0022-6	623
43.	Ранец војнички	4355-3915-1202-6	33
44.	Напртнача ПП ЛП-25	7730-0000-0077-7	10
45.	Метла метална ПП	7730-0000-0099-6	8
46.	Апарат за кислород	7805-0000-0001-1	1
47.	Прибор за превијалиште	7810-0000-0071-6	1
48.	Завој комплет за опекотини	7843-0000-0016-9	9
49.	Завој прв индивидуален	7843-1080-2740-4	734
50.	Завој прв абдоминален	7843-7011-5712-9	6
51.	Носило санитетско	7880-1077-0135-3	20
52.	Торбица санитетска	7880-7011-0003-6	128

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение- Струга

Ред. Број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Светилка 3-50	3625-0000-0054-8	9
2.	Кошула за ЦЗ	4305-0000-0040-3	30
3.	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	30
4.	Одело летно СМБ	4305-0000-0063-4	30
5.	Чевли за ЦЗ	4315-0000-0051-4	70
6.	Ветровка за ЦЗ	4320-0000-0055-1	30
7.	Колан војнички со прерамки	4350-3915-1182-9	15
8.	Ташна од скај	4355-3915-0008-5	15
9.	Одело нуркачко од 5 мм	1487-1416-2286-7	1
10.	Капа нуркачка	1487-0000-0013-4	2
11.	Шаторско крило	4360-1087-5633-8	20
12.	Пумпа за вода „Томос,,	5810-0000-0001-1	1
13.	Војничко одело СМБ-М77	4320-0000-0064-2	100
14.	Ракавици заштитни гумени	7740-0000-0007-9	20
15.	Кецела заштитна М-26	2205-2158-0090-9	20
16.	Ракавици работни кожни	4320-3915-0936-4	10
17.	Машна за ЦЗ	4310-0000-0070-7	30
18.	Дозиметар личен	2210-1039-2116-3	30
19.	Пераи	1487-1416-2285-5	1
20.	Маска подводна	1487-1416-2291-0	1
21.	Маска заштитна	2205-1083-0849-4	2615
22.	Одело за ЦЗ	4320-0000-0051-4	30
23.	Машина за пишување М49Е	4805-0000-0031-1	1
24.	Машина за пишување М-16	4805-0000-0035-9	1

25.	Машина за пишување "Олимпија"	4805-1087-8457-6	1
26.	Ракавици од азбест	7740-0000-0009-2	8
27.	Блуза азбестна	7740-0000-0013-4	8
28.	Панталони азбестни	7740-0000-0014-6	8
29.	Капуљача азбестна	7740-0000-0015-8	7
30.	Чизми азбестни	7740-0000-0016-5	8
31.	Одело азбестно	7730-0000-0093-5	2
32.	Апарат за ПП Ц-6	7730-6923-0007-1	2
33.	Апарат за ПП Ц-9	7730-6923-0008-3	2
34.	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	480

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение Струмица

Ред. број	Има на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Комплет минерски алат КМА-1	1840-1864-0023-9	1
2.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	1.448
3.	Комбинезон заштитен	2205-1039-2122-3	100
4.	Чорапи заштитни М-1	2205-1083-5019-2	150
5.	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	114
6.	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	719
7.	Кецела заштитна	2205-1088-0283-2	65
8.	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	9
9.	Цедило за заштитна маска М-1	2205-2158-0004-1	205
10.	Прибор и опрема за извидување	2210-0000-0029-2	3
11.	Дозиметар лични ЛД-М-3	2210-1039-2116-3	544
12.	Комплет личен за заштита на граѓани ЛКЗ	2215-0000-0028-6	86
13.	Комплет за деконтаминација КДОЈ	2215-1136-5803-0	3
14.	Прибор личен за деконтаминација ЛДП-М 1	2215-1136-5804-2	393
15.	Камион ТИП М 1008	2325-0000-0042-3	1
16.	Камион ТИП М 35 А	2325-0000-0043-5	1
17.	Телефон искра	3205-1130-0029-4	2
18.	Мегафон „Транзисторски,“	3225-0000-0164-7	1
19.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	303
20.	Надлактици	4305-0000-0056-7	8
21.	Надколеници	4305-0000-0057-9	4
22.	Чевли заштитни машки	4315-3915-0003-2	142
23.	Ветровка за цивилна заштита машка	4320-0000-0055-1	187
24.	Ракавици работни кожни	4320-3915-0936-4	15
25.	Упатство за пополнување на ЦЗ стр. дов.о	4925-0000-0001-7	5
26.	Опасач со карабин	7710-0000-0002-7	25
27.	Одело заштитно	7740-0000-0004-3	2
28.	Ракавици заштитни гумени	7740-0000-0007-9	4
29.	Респиратор	7740-0000-0008-0	15
30.	Аптека прирачна за ЦЗ	7816-1077-0002-4	38
31.	Торбица санитарска за прва помош	7816-1077-0004-8	185
32.	Комплет прибор за дезинфекција и дезинсекција	8615-0000-0013-8	1

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение - Тетово

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	927
2	Комбинезон заштитен	2205-1039-2122-3	98
3	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	698
4	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	760
5	Кецела заштитна	2205-1088-0283-2	336
6	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	453
7	Нараквици заштитни	2205-2158-0095-8	520
8	Комплет индукторски за испитување	2210-0000-0017-6	1
9	Маска МРК-М87	2210-0000-0018-8	3
10	Дозиметар лични ЛД-М3	2210-1039-2116-3	1662
11	Детектор хемиски ХД-М1	2210-1187-5238-9	47
12	Буре за деконтаминација	2215-0000-0009-2	1
13	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	2215-1136-5804-2	1301
14	Прибор за деконтаминација ПДАО	2215-1187-5237-1	1
15	Комплет ремонтен М-54	2225-0000-0006-8	1
16	Чешагија	2625-2546-0056-3	5
17	Телефон „Ета„	3205-0000-0003-3	5
18	Телефон „Искра„	3205-0000-0075-6	1
19	Телефон „Индукторски„ ПТМ-49	3205-0000-0184-0	16
20	Централа телефонска рачна МП-10	3205-3125-0351-6	1
21	Радиокасетофон - ауто ДЦ 410/122	3295-0000-0238-3	2
22	Радио уред РТ-20-ТЦ 6 за ЦЗ	3210-0000-0305-3	10
23	Радио уред РТ-1 Т-4	3210-0000-0352-1	25
24	Радио станица за возило	3210-0000-0353-3	1
25	Радиостаница „Макфон„ 21 УКВ комплет	3210-1083-0028-9	1
26	Прибор за монтирање на возило	3280-0000-0011-4	3
27	Комплет за радио уред РТ-20	3285-0000-0006-6	1
28	Кабел продолжен до 5м	3380-0000-0047-5	3
29	Кабел со шуко штекер	3380-0000-0124-8	3
30	Кабел ППЛ 3x2,5	3380-1087-0030-7	60
31	Генератор рачен РГ-5	3410-1078-0001-5	3
32	Батерија за ТКМ	3440-0000-0023-0	25
33	Акумулатор за радио станица	3445-0000-0100-9	10
34	Полнач НД-10	3445-0000-0101-0	10
35	Полнач НД-11	3445-0000-0102-2	25
36	Исправувач за кинопроектор	3445-0000-0124-1	2

37	Кабел полски телефонски ПТК-56	3450-3316-1403-0	3010
38	Моталица преносна стар тип	3460-1087-0005-8	7
39	Лампа акумулаторска „Јодиолукс,, л 2403	3625-0000-0020-2	71
40	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	113
41	Пила моторна „Томос,, -650	3860-1083-2528-1	4
42	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	1280
43	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	1005
44	Кошула за цивилна заштита женска	4305-0000-0043-9	226
45	Ветровка со влошка тип ТО	4305-3915-1003-6	1279
46	Машна за цивилна заштита	4310-0000-0070-7	1499
47	Крпа за лице фротирна	4310-3915-0639-8	45
48	Чевли женски	4315-1082-9289-2	220
49	Чевли плитки	4315-1143-1704-8	1499
50	Одело за цивилна заштита машки	4320-0000-0051-4	1077
51	Одело за цивилна заштита женска	4320-0000-0057-5	220
52	Јакна П.П.од скај во влошка	4320-0000-0201-8	16
53	Ветровка тип ТО женски	4320-3915-0960-1	220
54	Кебе војничко	4340-3915-1120-8	50
55	Шлем градежен	4345-0000-0019-9	83
56	Опасен кожен без филц	4350-0000-0006-2	43
57	Колан со прерамки војнички	4350-3915-1182-9	37
58	Торба со прибор за пишување	4355-0000-0015-9	77
59	Торба за инд. комплет -празна	4355-0000-0016-0	1023
60	Ранец за цивилна заштита	4355-0000-0021-4	541
61	Торбица ТПД	4355-0000-0023-8	5
62	Торбица за старешини	4355-1078-5265-9	18
63	Торба курирска МОБ	4355-3915-0010-3	214
64	Завеса преградна за шатор	4360-0000-0048-8	2
65	Шатор голем М-70	4360-1143-1727-8	4
66	Шатор разни	4360-3915-0020-1	1
67	Триаголник сообраќаен	4415-0000-0002-9	3
68	Матарка со чеп од комплет М-69	4625-1080-0149-0	57
69	Столици разни	4705-1078-1002-4	23
70	Кревет полски	4730-1080-3689-9	18
71	Завеса црна	4750-0000-0062-9	2
72	Закачалка дрвена кујнска	4755-0000-0003-4	3
73	Машина за пишување	4805-0000-0009-8	5
74	Калкулатор електронски	4805-4268-0031-0	2
75	Ножици големи	4815-0000-0010-5	4
76	Хефт машина	4815-4268-0207-1	10
77	Упатство за начин на поплна на ЦЗ стр. дов. 0	4925-0000-0001-7	5
78	Торба ветеринарска	5115-4492-0002-6	3
79	Пумпа за вода „Томос,,	5810-0000-0001-1	1
80	Греалица електрична	6015-0000-0002-7	3
81	Печка на нафта	6015-1077-5743-9	1
82	Гума надворешна 6-95x16	6605-5842-0013-7	5

83	Гума внатрешна 6,95x16	6605-5842-0021-6	5
84	Канта пластична од 5 л	6753-0000-0002-5	2
85	Пила рачна	7003-1024-8765-7	1
86	Лопата	7087-6164-0097-4	84
87	Футрола за ПП секира	7710-1026-7633-4	81
88	Опасач ПП	7710-1026-7635-8	205
89	Секира ПП	7710-1026-7639-5	121
90	Спусница затворена 25 м	7720-0000-0094-6	4
91	Спустач затворен од 30 м	7720-0000-0110-0	1
92	Спусница отворена	7720-0000-0190-2	2
93	Брентача Т-15	7730-0000-0078-9	9
94	Шлем противпожарен	7730-0000-0096-0	138
95	Брентача носечка дегазациона	7730-0000-0125-3	2
96	Ракавици од азбест	7740-0000-0009-2	6
97	Капуљача азбестна	7740-0000-0015-8	6
98	Чизми азбестни	7740-0000-0016-5	8
99	Кецела гумена ПП	7740-0000-0019-5	8
100	Понјава азбестна	7740-1132-8941-3	2
101	Одело азбестно	7760-1143-2432-0	6
102	Торба кожна лекарска	7816-1077-0200-8	1
103	Завоен материјал /комплет/	7843-0000-0015-7	10
104	Завој комплет за опекотини	7843-0000-0016-9	5
105	Завој прв индивидуален	7843-1080-2740-4	1578
106	Носило санитарско	7880-1077-0135-3	124
107	Торбица санитарска	7880-7011-0003-6	204
108	Ранец за медицински техничар СНК-3	7880-7011-4454-4	7
109	Комплет завоен материјал СНК-11	7880-7011-4460-6	1
110	Правосмукалка	8515-0000-0024-0	2
111	Мулаша разна	8735-0000-0008-8	33
112	Звучник за кинопроектор	9130-0000-0044-8	2
113	Кинопроектор со исправувач	9130-0000-0045-2	1
114	Балон од 5 литри	9520-0000-0020-1	3
115	Балон од 10 литри	9520-0000-0021-3	1

**ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБАТА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување - Подрачно одделение - Валаново

Ред, број	ИМЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	2
2.	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	20
3.	Нараквици заштитни	2205-2158-0095-8	39
4.	Дозиметар лични ЛД-МЗ	2210-1039-2116-3	50
5.	Одело за деконтаминација	2215-0000-0021-3	10
6.	Комплет за заштита на граѓаните	2215-0000-0028-6	10
7.	Прибор личен за деконтаминација	2215-1136-5804-2	70
8.	Радио касетофон со 2 звучника и антена за М/В	3210-0000-0272-3	1
9.	Геофон	3250-0000-0008-1	1
10.	Фенер петролејски	3630-3472-0687-8	13
11.	Кошула за ЦЗ	4305-0000-0040-3	25
12.	Капа за ЦЗ	4305-0000-0042-7	36
13.	Капа работна СМБ	4305-3915-1006-1	130
14.	Чевли ЦЗ	4315-0000-0018-0	28
15.	Блуза за ЦЗ	4320-0000-0052-6	37
16.	Панталони за ЦЗ	4320-0000-0060-5	20
17.	Панталони работни	4320-1088-1559-4	152
18.	Блуза работна	4320-3915-0780-2	152
19.	Торба кожна патна голема	4355-0000-0046-9	4
20.	Шатор команден со конструкција	4360-3915-1270-7	1
21.	Матарка стар тип	4625-0000-0111-8	35
22.	Упатство за настава на пополна ЦЗ	4925-0000-0001-7	5
23.	Носило санитарско	7816-1077-0134-5	5
24.	Упртач за извлекување на ранет	7816-1077-0203-3	10
25.	Завој прв за опекотини 600 x 800 мм	7843-1078-6203-1	28
26.	Завој прв индивидуален	7843-7011-5713-0	150
27.	Торба санитарска	7880-7011-0003-6	25
28.	Ранец за медицински техничар	7880-7011-4454-4	1

**ПРЕГЛЕД
НА СОСОТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Дирекција за заштита и спасување - Подрачно одделение - Велес

Ред. број	Име на материјално средство	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	ПУШКА ВОЗДУШНА „ЗАСТАВА„	1013-0000-0010-4	7
2.	ДВОГЛЕД РАЧЕН 10 X 50 ЗСФ	1210-0000-0026-4	6
3.	КУТИЈА ДИМНА БЕЛА БОЈА БРД М-83	2135-0000-0001-8	20
4.	КУТИЈА ДИМНА ЦРВЕНА БОЈА БРД М-83	2135-0000-0002-3	19
5.	КУТИЈА ОТРОВНА ДИМНА ШКОЛСКА КОД	2135-0000-0003-1	19
6.	КУТИЈА ДИМНА СИНА БОЈА БРД М-83	2135-0000-0004-3	20
7.	КУТИЈА ДИМНА БРД К-Д-1	2135-0000-0005-5	20
8.	КОМБИНЕЗОН ЗАШТИТНИ М-3	2205-1039-2118-1	5
9.	МАСКА ЗАШТИТНА М-1 МАЛА	2205-2158-0001-6	1904
10.	КОМПЛЕТ ИНДИВИДУАЛНИ „БХ„ ЗАШТИТЕН	2215-0000-0003-1	28
11.	РАДИОУРЕД УЛТРА „КРСКО БРАНОВ „ФТ227РБ	3210-0000-0421-5	2
12.	РАДИОСТАНИЦА „КЕНВУД „ТХ-26 Е	3210-0000-0448-3	9
13.	ПРИМОПРЕДАВАТЕЛ „МАКФОН„ 21	3210-1083-0031-9	15
14.	ФУТРОЛА „АДИОСТ „МОТОРОЛА П 210	3210-1087-4001-0	1
15.	ШУКО ШТЕКЕРИ ЗА ВО ЗИД	3330-0000-0041-4	1
16.	АНТЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ЛОГАРИТАМСКА	3375-0000-0074-2	1
17.	КАБЕЛ КОАКСИЈАЛНИ	3380-0000-0001-3	12
18.	АГРЕГАТ БЕНЗИНСКИ 3 КВ 319ЦЦ 8 ХП АТ	3405-0000-0068-2	1
19.	ИСПРАВУВАЧ РУДАРСКА ЛАМБА	3435-0000-0046-6	6
20.	ИСПРАВУВАЧ ДОПОЛНУВАЧ БЦ-10 „КЕНВУД„	3435-0000-0058-2	1
21.	ПОЛНАЧ ЗА АКУМУЛАТОРИ 7/АЦХ	3435-1028-0756-9	1
22.	БАТЕРИЈА НИКЕЛКАЛИУМ. ПБ 8	3445-0000-0134-4	3
23.	АКУМУЛАТОР 12В 55 Ач	3445-1082-8655-6	1
24.	ЛАМПА СИГНАЛНА	3610-0000-0003-6	241
25.	ЛАМПА РУДАРСКА ЕЛ-19	3625-0000-0019-6	6
26.	ЛАМПА АКУМУЛАТОРСКА „ЈОДИЛУКС„ Л 2403	3625-0000-0020-2	70
27.	ПИЛА МОТОРНА ЗА ДРВА „ПАРТНЕР„ С-55	3860-0000-0018-6	1
28.	ПИЛА МОТОРНА „ТОМОС„-650	3860-1083-2528-1	1
29.	МАРАМА ЖЕНСКА ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА	4305-0000-0041-5	267
30.	КОШУЛА ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ЖЕНСКА	4305-0000-0043-9	707
31.	БЛУЗА ЖЕНСКА НА ЦЗ	4305-0000-0055-5	965
32.	ПАНТАЛОНИ ЖЕНСКИ ПЛАВИ ЦЗ	4305-0000-0061-0	934
33.	КАПА ВОЈНИЧКА СМБ М-77	4305-1244-0714-8	348
34.	ЧИЗМИ ГУМЕНИ РИБАРСКИ ВИСОКИ	4315-0000-0002-7	4
35.	ПОЛУЧИЗМИ ПИЛОТСКИ БР 39	4315-0000-0008-8	39
36.	ЧЕВЛИ ЖЕНСКИ ЗА ЦЗ	4315-0000-0017-9	575
37.	ЧЕВЛИ ЗА ЦЗ	4315-0000-0018-0	633

38.	ВЕТРОВКА ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ЖЕНСКА	4320-0000-0054-8	809
39.	ОДЕЛО РАБОТНО СМБ	4320-0000-0074-5	177
40.	ВРЕКА ЗА СПИЕЊЕ ТИП АРМ	4340-1143-1723-9	5
41.	ЌЕБЕ ВОЈНИЧКО	4340-3915-1122-1	5
42.	ШЛЕМ ПРОТИВПОЖАРЕН	4345-3915-1156-2	50
43.	ТОРБИЦА ТПД	4355-0000-0023-8	7
44.	ЦЕРАДА	4360-0000-0056-7	1
45.	ЗНАМЕ ДРЖАВНО РМ	4405-3986-0003-3	3
46.	РЕШО ЕЛЕКТРИЧНО	4610-1078-0004-7	1
47.	МЕШИНА ЗА ВОДА ОД 20 ЛИТРА	4620-4123-0007-6	15
48.	НОЖ МЕСАРСКИ	4630-4123-1361-8	1
49.	КРЕВЕТ ВОЈНИЧКИ СТАР ТИП	4730-1078-8172-6	45
50.	СКАЛА АЛУМИНСКА	4740-1078-1001-0	1
51.	ДИГИТРОН ЦЕПЕН	4805-4268-0002-4	2
52.	КАЛКУЛАТОР ЕЛЕКТРОНСКИ	4805-4268-0031-0	2
53.	ПРИБОР ЗА РАБОТА НА ОПЕРАТИВЦИ	4820-0000-0036-7	2
54.	ЛЕЊИР ШТАБНИ	4820-1083-0017-9	10
55.	УПАТСТВО ЗА НАЧ.НА ПОПОЛ.НА ЦЗ СТР.ДОВ.	4925-0000-0001-7	5
56.	НАОЧАРИ ЗАШТИТНИ	5452-0000-0035-1	43
57.	ПРСКАЛКА ЗА ЛОЗЈЕ ГРБНА	5620-1138-9394-9	1
58.	МОТОРНА ПУМПА ЗА ВОДА,, ХОНДА,,	5810-0000-0004-7	5
59.	КАЛОРИФЕР	6010-5194-0013-3	2
60.	ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА4,5КЊ	6015-0000-0013-1	1
61.	ГУМА ВНАТРЕШНА 6.50 X 16	6605-0000-0001-5	1
62.	ГУМА НАДВОРЕШНА 6.50 X 16	6605-5842-0003-4	1
63.	КОФА ПЛАСТИЧНА	6753-5842-0001-9	2
64.	ЛЕГЕН ПЛАСТИЧЕН	6753-5842-0002-0	3
65.	СТЕГА ЗА СПОЈКА	6773-0000-0016-7	9
66.	КЛИНЦИ ЗА ПОТКОВУВАЊЕ	6780-0000-0004-4	10
67.	ПОТПЕТИЦА ЗА ПОТКОВИЦА	6780-5842-0113-4	5500
68.	ПОТКОВИЦИ РАЗНИ	6780-5842-1002-0	1000
69.	УНИМЕР 33	6825-0000-0024-1	1
70.	ФАЗОМЕР 110-250 В	6825-0000-0098-8	5
71.	РАМ ЗА БОНСЕК	7003-1144-0002-3	2
72.	НОЖИЦА ЗА ЖЕЛЕЗО	7010-0000-0006-1	1
73.	НОЖИЦИ ЗА СЕЧЕЊЕ НА МЕТАЛ И ЛИМ	7010-0000-0010-3	1
74.	СЕКИРА ОД 2 Кг	7012-6164-0009-1	2
75.	ТЕСЛА СО РАЧКА	7012-6164-4738-1	2
76.	БУРГИИ ЗА МЕТАЛ ОД 1 ДО 10 мм	7015-0000-0016-0	1
77.	ТУРПИЈА ЗА ЖЕЛЕЗО	7025-0000-0002-0	2
78.	ШТЕМАЦ	7050-0000-0016-8	5
79.	СЕКАЧ	7050-1079-7576-6	2
80.	АЈВА ЕЛЕКТРЧНА(ПИШТОЛ)ЕТА ЕБ-368	7057-0000-0035-5	1
81.	КЛЕШТА МИНЕРСКА	7065-1274-7773-1	1
82.	КЛЕШТА МОТОРЦАНГЛА	7065-6164-0003-2	2

83.	ФАЗОМЕР	7082-1079-7518-4	2
84.	ЛОПАТА	7087-6164-0097-4	15
85.	АШОВЧЕ НА РАСКЛОПУВАЊЕ ВО НАВЛАКА	7087-6164-0641-1	2
86.	АШОВЧЕ НА РАСКЛОПУВАЊЕ	7087-6164-2776-1	3
87.	КРАМП ЕДНОСТРАН СО РАЧКА	7093-0000-0005-4	10
88.	ОПАСАЧ ПП	7710-1026-7635-8	6
89.	СПОЈКА ОДВОДНА Ф-75	7720-0000-0091-0	8
90.	КОПАЧ СЕКИРЧЕ „ЈЕКЛО РУШЕ„	7720-0000-0173-2	2
91.	ЦРЕВО ДОВОДНО Ф-75	7720-0000-0179-3	3
92.	БРЕНТАЧА Т- 15	7730-0000-0078-9	8
93.	АПАРАТ ПП С-50	7730-0000-0101-0	5
94.	АПАРАТ ПП С-250	7730-1087-5683-4	2
95.	УДЛАГА ПО КРАМЕР ДОЛЖ.100см.ШИР.10см.	7810-7011-8598-8	228
96.	УДЛАГА ПО КРАМЕР ДОЛЖ.150см.ШИР.10см.	7810-7011-8599-6	5
97.	НОСИЛА САНИТЕТСКИ НА СКЛОПУВАЊЕ	7816-1077-0135-1	152
98.	ЗАВОЕН СТЕРИЛЕН МАТЕРИЈАЛ-КОМПЛЕТ	7843-0000-0006-6	94
99.	ЗАВОЈ АБДОМИНАЛЕН	7843-1080-2735-6	88
100.	ЗАВОЈ ПРВ ИНДИВИДУАЛЕН	7843-1080-2740-4	1790
101.	ЗАВОЈ ЗА ИЗГОРЕТИНИ 600X800	7843-1080-2742-3	94
102.	ЗАВОЈ ПРВ ЗА ОПЕКОТИНИ 40X60	7843-1080-2746-0	11
103.	РАКАВИЦИ ГУМЕНИ ХИРУРШКИ БР 7.5	7850-0000-0009-5	50
104.	ТАШНА ЛЕКАРСКА	7870-7011-6049-4	3
105.	ТОРБА ВЕТЕРИНАРСКА	7880-0000-0021-9	5
106.	НОСИЛО САНИТЕТСКО	7880-1077-0135-3	12
107.	СЛИКА ВО ПЛАСТИКА- „ШЕМИ„	8745-0000-0014-4	17
108.	ЕПИСКОП А-4	9130-0000-0011-4	-1
109.	КИНОПРОЕКТОР „МЕОКЛУБ„	9130-0000-0013-8	1
110.	ДИЈАПРОЕКТОР	9130-1025-2369-0	1
111.	КИНОПРОЕКТОР 16мм МЕОКЛУБ	9130-1025-2402-5	1
112.	ПУМПА ЗА ПУМПАЊЕ НА ТОПКА	9140-0000-0033-4	1
113.	РЕКЕТ ЗА ПИНГ-ПОНГ	9140-8646-0837-8	2
114.	ДОМИНО	9160-8646-0913-0	2
115.	ШАХ ГАРНИТУРА	9160-8646-0931-2	3
116.	БУРЕ ПЛАСТИЧНО ОД 60 Л.	9515-1079-6237-8	1

ПРЕГЛЕД
НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение – Виница

Ред. број	Име на материјални средства	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	5
1	Кошули за старешини ЦЗ	4310-0000-0005-7	9
2	Чевли заштитни машки	4315-3915-0003-2	7
3	Панталони машки ЦЗ	4320-0000-0060-5	6
4	Ветровка машка ЦЗ	4320-0000-0055-1	15
5	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	47

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА НА МАТЕРИЈАЛНИ

Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение-Берово

Ред. број	Име на материјални сретсва	Номенклатурен број	Количина
1	2	3	4
1.	Комплет личен за заштита	2205-0000-0004-2	210
2.	Маска заштитна	2205-1083-6849-4	392
3.	Дозиметар личен ЛД-МЗ	2210-1039-2116-3	507
4.	Дозиметар команден ДК-500	2210-1149-2087-4	19
5.	Прибор личен за декон.ЛПД-1	2215-1136-5804-2	507
6.	Амортизер заден 1383058	2530-0000-0223-6	2
7.	Телефон „Искра,,	3205-0000-0075-6	1
8.	Радио транзистор	3210-3125-0114-9	9
9.	Лампа батериска	3625-1026-6650-3	49
10.	Светилка рачна акумулаторска	3625-1031-2985-3	7
11.	Пила моторна	3860-3615-0220-3	1
12.	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0040-3	118
13.	Марама женска за ЦЗ	4305-0000-0041-5	19
14.	Машна за ЦЗ	4305-0000-0070-7	124
15.	Чизми гумени	4315-1088-1612-9	43
16.	Чевли плитки	4315-1143-1704-8	156
17.	Чорапи ногавици	4320-0000-0050-2	84
18.	Одело за ЦЗ машки	4320-0000-0051-4	165
19.	Ветровка за ЦЗ машка	4320-0000-0055-1	156
20.	Опасач војнички без опртаци	4350-0000-0002-5	59
21.	Ремен за панталони	4350-3915-1174-3	20
22.	Колан со прерамки за стареш.	4350-3915-1179-9	5
23.	Ножици големи	4815-0000-0010-5	1
24.	Апарат декламарица за раздв.	4815-0000-0015-4	1
25.	Хефталица скреба	4815-0000-0030-0	1
26.	Решо	6015-0000-0011-8	1
27.	Апарат противпожарен Б-25	7730-0000-0141-1	11
28.	Шаторско крило со конопче	4360-3915-1272-0	20

236.

Врз основа на член 29, став 5 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА
НА КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ ПО РЕКАТА ВАРДАР
И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ФЕКАЛНИТЕ
ВОДИ НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2009 година, утврдени во Раздел 130.01 – Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 3А – Капитални дотации до ЕЛС, Ставка 488-3А, Изградба на каскадните прегради на реката Вардар, во износ од 146.000.000 денари се распоредуваат на:

Општина Ѓорче Петров.....	66.000.000
- за изградба на канализациона мрежа во општина Ѓорче Петров	66.000.000
Општина Сарај.....	50.000.000
- за изградбата на колекторските системи за населените места Грчец, Глумово, Шишево, општина Сарај	50.000.000
Град Скопје.....	30.000.000
- изградбата на колекторите по левиот и десен брег на реката Вардар до идната пречистителна станица за Скопје	30.000.000
ВКУПНО:	146.000.000

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат како учество на Републиката за изградба на каскадните прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на град Скопје.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.

4. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје од точка 1 на оваа одлука ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 31.11.2009 година.

5. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за изведување на градежните работи нема да се врши авансно.

6. Министерството за транспорт и врски ќе достави до единиците на локалната самоуправа и градот Скопје наведени во Одлуката упатство со инструкции за процедурите кои треба да бидат запазени при реализацијата на средствата наведени во точка 1 на оваа одлука во рок од 7 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

7. Министерството за транспорт и врски за реализирањето на средствата ќе доставува извештај со физички и финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените работи или за извршените набавки при реализација на Одлуката.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6437/1-08
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

237.

Врз основа на член 61, став 3 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРИПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТА-
НОВА ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП ВО
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-
БИТОЛА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за тутун – Прилеп во Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 02-13/1 од 13.01.2009 година, донесена од Советот на ЈНУ Институт за тутун – Прилеп, на седницата одржана на 13.01.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6922/1-08
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

238.

Врз основа на член 62 став (1) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

Член 1

Со оваа одлука се формира Комисијата за управување со генетски модифицирани организми.

Член 2

Комисијата за управување со генетски модифицирани организми ја сочинуваат 15 членови од следните институции:

1. Јорде Јакимовски од Институт за социолошки и политичко - правни истражувања

2. Вјолца Шабани од Државен универзитет во Тетово

3. Дана Дина Колевска од Шумарски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

4. Благоица Димитриеска од Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

5. Татјана Сотирова од Јавна здравствена установа Клиника за хематологија

6. Ѓорѓи Зографски од Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија

7. Пламен Тројачанец од Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

8. Лидија Този Петрушевска од Организација на потрошувачите на Македонија

9. Олга Пешевска Заревска од Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

10. Гордана Ристовска од Лекарска комора на Македонија

11. Георги Ефремов од Македонска академија за науките и уметностите

12. Ненад Коциќ од Движење на екологистите на Македонија

13. Катарина Даваилева од Македонска академија за науките и уметностите

14. Татјана Тасевска од Организација на потрошувачите на Македонија

15. Магдалена Тасева од Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7042/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

239.

Врз основа на член 64 став (1) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАУЧЕН КОМИТЕТ ЗА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

Член 1

Со оваа одлука се формира Научниот комитет за генетски модифицирани организми.

Член 2

Научниот комитет за генетски модифицирани организми го сочинуваат седум членови од следните институции:

1. Мирјана Кочова од Лекарската комора на Македонија

2. Муртезан Исмаили од Универзитетот на Југоисточна Европа

3. Зоран Поповски од Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“

4. Мишо Христовски од Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“

5. Георги Ефремов од Македонската академија за науките и уметностите

6. Снежана Г.Милковска од Институтот за медицина на трудот

7. Влатко Андоновски од Шумарски факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7043/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

240.

Врз основа на член 43 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/96, 34/97, 69/04, 84/07, 113/07 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА

Член 1

Со оваа одлука се одзема од користење - концесија, дивечот во ловиштата доделени на користење - концесија со Одлука на Владата на Република Македонија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.76/01, за ловиштата:

- „Ратевска Река“, „Палазлија“ и „Мачево“, доделени на

„Дабевец“ од Берово.

- „Осојница“, „Драгобраште“ и „Виница“, доделени на Ловечкото друштво „Лисец“ од Виница.

Член 2

Договорите за концесија на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука се раскинуваат од причини што корисникот на ловиштето:

- не ги исполнува обврските утврдени со Договорот и

- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спротивно на посебната ловностопанска основа.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7120/1
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

241.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/92, 7/98 и 24/03), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 13.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 112/05, 7/07 и 19/08) во членот 4 зборовите: “31 декември 2008 година” се заменуваат со зборовите: “31 декември 2009 година”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2009 година.

Бр. 19-7182/1
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

242.

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашните корисници НУ „Заводот за заштита на спомениците на културата“ – Скопје и на НУ „Музејот на Македонија“ – Скопје им престанува користењето на дел од недвижната ствар на првиот кат од зградата на Музејот на Македонија, од 383,07 м² која е запишана во Имотен лист бр.9250, Катастарска парцела 5795, Катастарска општина Скопје – Центар, а е имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на времено користење за време од 10 години, без надоместок, на Министерството за одбрана, за потребите на Воениот музеј.

За режимот на користење на заедничкиот простор во објектот како депо, пристапен простор и други заеднички простории, за користењето на комуналните сервиси, обезбедувањето на објектот и за регулирање на други прашања што произлегуваат од заедничкото користење на објектот, Министерството за одбрана – Скопје и НУ „Музејот на Македонија“ – Скопје ќе склучат договор.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашните корисници НУ „Заводот за заштита на спомениците на културата“ – Скопје и НУ „Музејот на Македонија“ – Скопје и новиот корисник Министерството за одбрана – Скопје, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7196/1
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

243.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за приредување игри на среќа „ДЕЛТА БЕТ“ ДООЕЛ Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Партизански одреди“ бр. 111, зграда 1, локал 2 во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-114/1
13 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

244.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-3835/1 ОД 25.10.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-3835/1 од 25.10.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб во точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „15“.

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-111/1	Заменик на претседателот
13 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

245.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-493/1 ОД 09.02.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр.19-493/1 од 09.02.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 1, зборот „ДООЕЛ“ се заменува со зборот „ДОО“.

2. Во точката 3 бројот „20“ се заменува со бројот „24“.

3. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-112/1	Заменик на претседателот
13 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

246.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 23-5437/1-03 ОД 29.12.2003 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „17“.

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7124/1	Заменик на претседателот
13 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

247.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.01.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-4839/1 ОД 17.11.2003 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-4839/1 од 17.11.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб, во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „16“, а по зборот „среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7125/1	Заменик на претседателот
13 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
248.**

ИСПРАВКА

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за странците, донесен од Министерството за внатрешни работи, а објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 6/2009 од 15 јануари 2009 година, се врши исправка на датумот на донесувањето, наместо: „30 јануари 2008 година“ треба да стои: „30 декември 2008 година“.

Министерство за внатрешни работи

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
249.**

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005 и 137/2007), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ПОТ-
РЕБНИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на изготвување и доставување на податоците и информациите потребни за изготвување на урбанистичките планови.

Член 2

Податоците и информациите се изготвуваат во форма на табели, графички приказ и текстуален опис, во кои се содржани:

- геодетски подлоги кои се изработуваат во соодветен размер погоден за изготвување на урбанистички план со податоци за културата и бонитетот на земјиштето,
- извод од регистри на објекти прогласени како културно наследство и природни реткости,
- билансни состојби за населението и населеноста, за подрачјето кое треба да биде опфатено со урбанистичкиот план,
- демографски движења на населението, реални и претпоставени движења за подрачјето кое треба да биде опфатено со урбанистичкиот план,
- сообраќајни студии,
- постојни состојби и идни развојни планови и студии за инфраструктурни надземни водови и градби,
- развојни стопански програми и студии и
- програми, студии и извештаи од областа на одбраната, внатрешните работи, граничното управување и царината.

Член 3

Податоците и информациите од член 2 на овој правилник, кои се потребни за изработка на урбанистичките планови може да се однесуваат за одреден временски период или за тековни состојби во зависност од потребите за изготвување на урбанистичкиот план.

Член 4

Податоците и информациите се доставуваат изворно во писмена или електронска форма и се прилог на документационата основа за изготвување на урбанистичкиот план.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-334

13 јануари 2009 година
СкопјеМинистер,
Миле Јанаклески, с.р.**250.**

Врз основа на член 27 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ НА ЗА-
ВЕРЕНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УР-
БАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ГРАДБИ ОД ЗНА-
ЧЕЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА, УТВРДЕНИ СО ЗА-
КОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ КАКО ГРАДБИ ОД ПРВА И
ВТОРА КАТЕГОРИЈА, ЗА ПОДРАЧЈА КОИ СЕ
ВОН ПЛАНСКИТЕ ОПФАТИ НА УРБАНИСТИЧКИ-
ТЕ ПЛАНОВИ, А СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРО-
СТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗРАБОТКА И ЧУВАЊЕ НА КАРТИРАНИ-
ТЕ ПОДЛОГИ ОД УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на употреба и чување на заверените урбанистички планови и урбанистички проекти за градби од значење на Републиката, утврдени со Законот за градење како градби од прва и втора категорија, за подрачја кои се вон планските опфати на урбанистичките планови, а се во согласност со Просторниот план на Републиката и за начинот на изработка и чување на картирани подлоги од урбанистичките планови.

Член 2

Заверените урбанистички планови се употребуваат за издавање изводи од урбанистички планови, за изработување на архитектонско-урбанистички проекти, за изработување на урбанистички проекти за градежни парцели кои се наоѓаат во подрачја за производни дејности дефинирани со генерален урбанистички план и во кои постои изградена сообраќајна секундарна инфраструктура во функција на спроведување на урбанистичките планови.

Член 3

Заверен детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место, се употребува за изработување на архитектонско-урбанистички проект на градежна парцела наменета за комплексна градба или комплекс на градби.

Член 4

Заверен генерален урбанистички план се употребува за изработување на урбанистички проект за градежни парцели кои се наоѓаат во подрачја за производни дејности дефинирани со Генералниот урбанистички план и до кој постои изградена сообраќајна секундарна инфраструктура.

Член 5

Заверените примероци на урбанистичките планови се чуваат кај субјектите каде се доставуваат плановите, во соодветни простории и ормари заради потребата истите да бидат заштитени, осигурани од влага, пожар и неовластено користење, на начин утврден согласно со прописите за чување на архивска граѓа од трајна вредност.

За чување на плановите се овластува лице кое е одговорно за соодветно чување и користење на заверените урбанистички планови.

Документацијата на заверените урбанистички планови се чува во средена и прегледно евидентирана состојба.

Член 6

Одобрениот и заверен урбанистички проект за градби од прва и втора категорија утврдени со Законот за градење, за подрачја кои се вон планските опфати на урбанистичките планови, изработен во електронски формат, се доставува до Државниот архив на Република Македонија, кој се чува како траен документационен материјал.

Електронскиот формат на урбанистичкиот проект, кој е за спроведување, треба да биде обработен само за читање и принтање, а не и за можно работење на проектните решенија.

Член 7

Заверен урбанистички проект од член 6 на овој правилник се употребува за издавање изводи од урбанистички проекти и за изработување на архитектонско-урбанистички проекти, во функција на спроведување на урбанистичките проекти.

Член 8

Заверен урбанистички проект од член 6 на овој правилник се употребува за издавање изводи од урбанистичките проекти и за изработување на архитектонско-урбанистички проект на градежна парцела наменета за комплексна градба или комплекс на градби.

Член 9

Заверените примероци на урбанистичките проекти од член 6 на овој правилник се чуваат кај субјектите кои ги одобриле, во соодветни простории и ормари каде заверените проекти се заштитени, осигурани од влага, пожар и неовластено користење, на начин утврден согласно прописите за чување на архивска граѓа од трајна вредност.

За чување на заверените урбанистички проекти се овластува лице кое е одговорно за соодветно чување и користење на заверените урбанистички проекти.

Документацијата на заверените урбанистички проекти се чува во средена и прегледно евидентирана состојба.

Член 10

Донесените детални урбанистички планови, урбанистички планови за село и урбанистички планови вон населено место, се картираат со назначување на регулационите и градежните линии и границите на градежните парцели, со цел да се направи соодветен примерок за примена и пренесување од планските решенија на терен.

Изработката на картираните подлоги е во два примерока, од кои еден се доставува до Агенцијата за катастар на недвижности а вториот примерок го задржува донесувачот на планот односно општината.

Член 11

Картираните листови од урбанистичките планови се чуваат во посебни простории, во метални ормари каде картираните подлоги се заштитени, осигурани од влага, пожар и неовластено користење, согласно прописите за чување на архивска граѓа од трајна вредност.

Документацијата на картираните подлоги се чува во средена и прегледно евидентирана состојба.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-597
20 јануари 2009 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
251.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Ресен - Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Ресен, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1030/1
23 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

252.

Врз основа на член 152, став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Кичево 4 – Општина Кичево.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Кичево 4, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1031/1
23 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

253.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Гургурница - Општина Брвеница.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување на примена на востановениот катастар на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Гургурница, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1032/1
23 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

254.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Групчин - Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Групчин, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1033/1
23 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

255.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Ресен - Општина Ресен.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Ресен, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1034/1
23 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

256.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G), (Службен весник на Република Македонија бр. 3/2009), Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 22.01.2009 година донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 2 (ДВЕ) ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЈА (3G)

Член 1

Се распишува јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT2000/UMTS на целата територија на Република Македонија од следните радиофреквенциски опсези:

1. 2x15 MHz: C1 (1950 – 1965 MHz) и C1' (2140 – 2155 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: c (1910 – 1915 MHz) UMTS TDD
2. 2x15 MHz: D1 (1965 – 1980 MHz) и D1' (2155 – 2170 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: d (1915 – 1920 MHz) UMTS TDD.

Член 3

Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни лица кои ќе ја подигнат тендерската документација од член 11 на оваа одлука и кои поседуваат или употребуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги.

Член 4

Одобренијата за користење на радиофреквенции што се предмет на овој тендер се издава за време од 10 години со право на продолжување на важноста на одобрението на начин и постапка утврдена во Законот за електронските комуникации.

Член 5

Критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се:

- а) Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе се вреднува со 4 поени)

б) Цени за големопродажни услуги и тоа:

- Цени за мобилни услуги

(ќе се вреднува со 18 поени)

- Цени за фиксни мобилни услуги (Wireless Local Loop)

(ќе се вреднува со 18 поени)

- Цени за Интернет

(ќе се вреднува со 18 поени)

в) Цени за услуги за граѓани и тоа:

- Цени за мобилни услуги

(ќе се вреднува со 14 поени)

- Цени за фиксни мобилни услуги

(ќе се вреднува со 14 поени)

- Цени за Интернет

(ќе се вреднува со 14 поени).

Член 6

Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне со работа во рок од шест месеци од денот на добивање на одобрението за користење на радиофреквенции, дека во рок од една година од денот на добивање на одобрението за користење на радиофреквенции ќе обезбеди 50% покриеност, а во рок од три години од денот на добивање на одобрението за користење на радиофреквенции ќе обезбеди уште 30% покриеност, односно 80% покриеност на населението на Република Македонија.

Член 7

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 5.000.000 евра.

(2) Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука со важност од 4 (четири) месеци од денот на отворањето на понудите.

Член 8

Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.

Член 9

(1) Рокот за доставување на понудите е 40 дена од денот на објавување на јавниот тендер во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "ПОНУДА", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "ДОКУМЕНТАЦИЈА".

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на ковертот адреса на која треба да се достави понудата.

Член 10

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 8.03. година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 11

Заинтересираните страни можат да ја подигнат тендерската документација во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот почнувајќи од 28.01.2009 година, по уплатата на износ од 200 (двестотини) евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од следните сметки на Агенцијата за електронски комуникации:

- за уплата во денари

Агенција за електронски комуникации

Жиро сметка: 210060052840142

Депонент Банка: Тутунска Банка АД Скопје

Даночен Број: МК4030005556148

- за уплата во евра

Agencija za elektronski komunikacii

Banka deponent: NLB Tutunska Banka

ul.12-ta Makedonska brigada br.20 Skopje, Republika Makedonija

IBAN MK 07 210 3 00000 2849 48

SWIFT address: TUTUNMK 22.

Член 12

(1) Лице за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, е

Миле Вељанов

e-маил: mile.veljanov@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aec.mk.

Член 13

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 14

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното донесување.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3/4 Агенција за електронски комуникации
22 јануари 2009 година

Скопје

Претседател,

Софче Јовановска, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК ВИ ГО НУДИ СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ



ИЗБОРЕН ЗАКОНИК 2008

200,00

П О Р А Ч К А Б Р. 11

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Изборен законик во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) Потпис на порачателот _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512-400.
Телефакс: +389-2-5512-401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009011